



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 1 октомври 2002
Скопје

Број 75

Год. LVIII

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 120
денари. Жиро сметка 300000000188798

1233.

Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

УКАЗ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЛИТВАНИЈА

Се отповикува

I

Г-дин Тихомир Илиевски, од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Литванија.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 11
26 септември 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1234.

Врз основа на член 31, став 4 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.09. 2002 година, донесе

УРЕДБА

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ПОДАРОЦИ ОД СРЕДСТВАТА ШТО ГИ КОРИСТАТ ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА ВЛАСТ

Член 1

Со оваа уредба се пропишуваат критериумите и постапката за давање на подароци од средствата што ги користат органите на државната власт.

Член 2

Од средствата што ги користат органите на државната власт можат да се даваат подароци на претставници на странска држава, орган, организација или институција на странска држава, меѓународна организација или странски државјани.

Член 3

Од средствата што ги користат органите на државната власт, подароци можат да даваат претставници на органите на државната власт определени да ја претставуваат Република Македонија во односите со странство.

Член 4

Под вообичаени пригодни подароци во смисла на член 31, став 2 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги кори-

стат и располагаат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2000) се подразбираат особено, уметнички дела од македонски автори (слики, скулптури, литературни дела, уникатен накит, други уникатни ракотворби), потоа видео и аудио материјали поврзани со историјата и културата на Република Македонија како и други подароци од домашно производство.

Член 5

Како пригодни подароци не можат да се даваат предмети кои имаат културно, историско и археолошко значење и вредност за Република Македонија, а кои се заштитени со Закон.

Член 6

Пригодни подароци во износ поголем од 2.500 евра но кој не надминува 5.000 евра во денарска противвредност можат да даваат Претседателот на Република Македонија, Претседателот на Собранието на Република Македонија и Претседателот на Владата на Република Македонија.

Член 7

Другите лица што се определени да ја претставуваат Република Македонија во односите со странство, можат да даваат пригодни подароци во износ од 2.500 евра, во денарска противвредност.

Член 8

Лицата од член 7 на оваа уредба можат да даваат пригодни подароци врз основа на одлука на органот што ја определил делегацијата што ја претставува Република Македонија во односите со странство односно министер или раководител на соодветното министерство кога односите со странство се одвиваат на министерско или друго ниво.

Во Одлуката од став 1 на овој член се утврдуваат видот и вредноста на подарокот.

Член 9

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр 23-4849/1
24 септември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1235.

Врз основа на член 35 и 36, став 2 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.09. 2002 година, донесе

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Уредбата за условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија

(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/98 и “Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/2000), во член 25, ставот 2 се менува и гласи:

“Право на постојано користење на службено патничко моторно возило со возач и придружно службено патничко моторно возило со возач, поединечно имаат поранешниот Претседател на Владата на Република Македонија и поранешниот Претседател на Собранието на Република Македонија, во времетраење од четири години по престанокот на функцијата“.

Член 2

Во членот 25, по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

“Право на постојано користење на службено патничко моторно возило со возач, поединечно имаат поранешниот министер за одбрана и поранешниот министер за внатрешни работи, во времетраење од четири години по престанокот на функцијата“.

Ставот 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр 23-4990/1	Претседател на Владата
24 септември 2002 година	на Република Македонија,
Скопје	Љубчо Георгиевски, с.р.

1236.

Врз основа на член 34 и 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.09.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ДОНЕСЕНА ОД ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БР. 23-3123/1 ОД 28.12. 1998 ГОДИНА

Член 1

Владата на Република Македонија ја укинува Одлуката бр. 23-3123/1 од 28.12.1998 година, донесена од Владата на Република Македонија со која Одлука Владата ја презема грижата за вршење комунални дејности 100310- производство и дистрибуција на вода, за општините Кичево и Другово.

Член 2

ЈП “Комуналец“ - Кичево се враќа на основачот на Јавното претпријатие општина Кичево.

Член 3

Постојаните органи на управување на ЈП “Комуналец“ - Кичево, продолжуваат да ја вршат функцијата до избор на нови органи на управување кои ќе се именуваат од Советот на општина Кичево, согласно Спогодбата со општина Другово.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5013/1	Претседател на Владата
24 септември 2002 година	на Република Македонија,
Скопје	Љубчо Георгиевски, с.р.

1237.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на РМ“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.09.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РЕПРОГРАМИРАЊЕ НА ДОЛГОВИТЕ ПО ОСНОВ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука на претпријатијата кои се во најнеповолна состојба им се репрограмираат долговите спрема Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија, по основ на заостанати обврски за придонесот за пензиско и инвалидско осигурување.

Член 2

Како заостанати обврски на претпријатијата од член 1 на овој договор се сметаат неплатените обврски спрема Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија, заклучно со 31 август 2002 година.

Член 3

Заостанатите обврски, претпријатијата ќе можат да ги плаќаат без камата за период од седум години, а врз основа на поднесено барање и соодветна документација (даночни биланси и годишни сметки за искажана загуба во работењето).

Член 4

Обврските од член 3 на овој договор, претпријатијата ќе ги плаќаат месечно до 25 во месецот, за што ќе склучат поединечни договори со Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија.

Член 5

На претпријатијата на кои ќе им се одобри репрограмирање на долговите, односно плаќање на обврските на рати, должни се редовно да ги намируваат утврдените обврски.

Доколку обврските од став 1 на овој член претпријатијата не ги платат за два месеца едно по друго, договорот за плаќање на обврските на рати се раскинува.

Член 6

Се задолжуваат стручните служби на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија да ја реализираат оваа одлука.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5028/1	Претседател на Владата
24 септември 2002 година	на Република Македонија,
Скопје	Љубчо Георгиевски, с.р.

1238.

Врз основа на член 41 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 септември 2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ВЕЖБОВНИ АКТИВНОСТИ ВО ФРАНЦИЈА

1. За учество во НАТО/ПЗМ вежбата „Кооперативен клуч 2002“ (во натамошниот текст: Вежбата), која ќе се одржи во Сент Дизиер-Франција, во периодот од 22-ри септември до 05-ти октомври 2002 година, се испраќа единица во состав од 24 (дваесет и четири) припадници на Военото воздухопловство и противвоздуш-

ната одбрана на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: ВВ и ПВО на АРМ).

2. Финансиските трошоци за учесниците на Вежбата ќе ги обезбеди Европската команда на силите на САД (EUCOM), преку Амбасадата на САД во Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во Вежбата ќе го изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на активностите од Вежбата, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. За овластен потписник на документот со кој се регулира статусот на единицата за време на Вежбата и придржување кон одредбите од „Меморандумот за разбирање“ помеѓу Министерството за одбрана на Франција и Врховната команда на сојузничките сили во Европа (SHAPE) за обезбедување поддршка во улога на земја домаќин за време на одржувањето на вежбата „Кооперативен клуч 2002“, од македонска страна, се определува државниот секретар во Министерството за одбрана Бранко Поповски.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4995/1
24 септември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1239.

Врз основа на член 73 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/95, 55/97 и 38/2002) и член 19, точка 14, алинеја 4 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.09.2002 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛИЧНОСТИТЕ И ОБЈЕКТИТЕ ШТО СЕ ЗАШТИТУВААТ

Во Одлуката за определување на личностите и објектите што се заштитуваат („Службен весник на Република Македонија“ - Посебен службен весник бр. 1/96 и 7/96, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/98 бр. 23-3898/1 од 27.07.1999 година и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 94/2000 и 19/2002), се вршат следните дополнувања:

1. Во точката 2, по ставот 1 се додава нов став, кој гласи:

„Личности кои постојано се заштитуваат се и: поранешниот претседател на Владата на Република Македонија и поранешниот претседател на Собранието на Република Македонија, кои што поединечно имаат право на лично обезбедување од по четири лица во времетраење од четири години по престанокот на функцијата“.

Ставот 2, станува став 3 и по него се додава нов став, кој гласи:

„Се обезбедуваат и поранешниот министер за внатрешни работи и поранешниот министер за одбрана, кои што поединечно имаат право на лично обезбедување од по едно лице во времетраење од четири години по престанокот на функцијата“.

2. Во точката 3, по ставот 1 се додава нов став, кој гласи:

„Во случај на загрозување на сигурноста со сериозно закана за напад на животот или телото, по поднесено писмено барање, Министерството за внатрешни работи може да определи други членови на Владата на Република Македонија, пратеници во Собранието на Република Македонија и други личности повремено да се заштитуваат“.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4947/1
24 септември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1240.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Чифлик - Општина Пехчево.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастарот на земјиштето „Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Директор,
Мирче Горговски, с.р.

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

29.

Врз основа на член 127, а во врска со член 125 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00 и 50/01) и член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/94, 34/95, 53/97, 22/98, 46/99 и 10/02), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 6.09.2002 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, ТЕРМОЦЕНТРАЛА РЕК „БИТОЛА“ И РЕК „БИТОЛА“ - РУДНИК „СУВОДОЛ“ - БИТОЛА

Член 1

Во Електростопанство на Македонија, ТермоцентраЛА РЕК „Битола“ и РЕК „Битола“ - Рудник „Суводол“ - Битола како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, се утврдуваат следните работни места:

I. ТермоцентраЛА РЕК „БИТОЛА“ - Битола

Ред. број	Работно место	Предложен степен
Служба за техничка сигурност		
1.	Самостоен инженер за рударство	12/13
2.	Самостоен инженер за машинство	12/13
3.	Самостоен инженер за електрика	12/13

ТЕРМОЕЛЕКТРАНА СЕКТОР ПРОИЗВОДСТВО		
4.	Раководител	12/13
Одделение за анализа на процес		
5.	Техничар за анализа на процес	12/13
Одделение за котловски постројки		
6.	Блоководител	12/14
7.	Ракувач на котел	12/14
8.	Пом.ракувач на котел	12/15
9.	Ракувач на млинови РВП, ВДГ и ВСВ	12/15
10.	Ракувач на дозатори	12/15
Одделение за машинска хала		
11.	Ракувач на турбина и машинска хала	12/14
12.	Пом.ракувач на турбина	12/15
Одделение за ел.постројки во ТЕ и ТС		
13.	Ракувач на електрокоманда	12/14
Хемиско-технолошка служба		
14.	Аналитичар	12/13
15.	Инженер за погонско постројки	12/13
16.	Сменски аналитичар	12/13
17.	Земач на проби	12/13
СЕКТОР ОТПЕПЕЛУВАЊЕ		
18.	Раководител	12/13
Експлоатација		
19.	Ракувач на команда	12/14
20.	Ракувач на одлагач	12/15
21.	Ракувач на постројки	12/15
22.	Пом.работник	12/14
Електро одржување		
23.	Водач на група	12/14
24.	Сменски електричар	12/14
25.	Електричар	12/14
Машинско одржување		
26.	Работоводител	12/14
27.	Водач на група	12/14
28.	Сменски бравар	12/14
29.	Бравар I група	12/14
30.	Бравар II група	12/14
31.	Бравар вулканизер I група	12/14
32.	Бравар вулканизер II група	12/14
33.	Бравар вулканизер III група	12/14
СЕКТОР ЗА ЕЛЕКТРО МАШИНСКО ОДРЖУВАЊЕ		
34.	Раководител	12/13
Служба за машинско одржување		
35.	Главен инженер	12/13
Одделение за котловски постројки		
36.	Водечки инженер	12/13
37.	Одговорен инженер	12/13
38.	Инженер за котел	12/13
39.	Оперативен инженер	12/13
Одделение за машинска хала и постројки		
40.	Водечки инженер	12/13
41.	Одговорен инженер	12/13
42.	Оперативен инженер	12/13
Одделение за контрола на метал и заварување		
43.	Одговорен инженер	12/13
44.	Оперативен инженер	12/13
Одделение за арматура и репарација		
45.	Одговорен инженер	12/13
Одделение за кран и лифт, греење и климатизација		
46.	Одговорен инженер	12/13

47.	Оперативен инженер	12/13
48.	Работоводител	12/13
49.	Водач на група	12/13
50.	Бравар I група	12/13
51.	Бравар II група	12/13
СЛУЖБА ЗА ЕЛЕКТРООДРЖУВАЊЕ		
Одделение за ГВЗ мерење и високонапонски постројки		
52.	Оперативен инженер	12/13
Одделение за ниско напонски постројки		
53.	Оперативен инженер	12/13
54.	Оперативен техничар	12/13
СЛУЖБА ЗА МУР		
55.	Сменски автоматичар	12/13
Одделение за автоматика и хемиски мерени филтри		
56.	Автоматичар III група	12/13
Служба за одржување - Одделение за занаетчиски работи		
57.	Работоводител	12/13
58.	Молерофарбар	12/13
59.	Скелар сидар	12/13
60.	Столар стаклар	12/13
61.	Водоинсталатер	12/13
Технолошко чистење		
62.	Чистач во работни хали	12/13
63.	Чистач во блок команда и куп. во смени	12/13
СЕКТОР - ДОПРЕМА НА ЈАГЛЕН		
64.	Раководител	12/13
Одделение за експлоатација		
65.	Сменски бравар	12/14
66.	Ракувач на КРБ	12/15
67.	Ракувач на надбункер	12/16
68.	Пом.работник	12/14
69.	Сменски чистач	12/13
Одделение за машинско одржување		
70.	Бригадир	12/14
71.	Бравар I група	12/14
72.	Бравар II група	12/14
73.	Подмачкувач	12/14
74.	Вулканизер	12/14
Одделение за електро одржување		
75.	Електроничар	12/14
СЕКТОР-МЕХАНИЗАЦИЈА		
Одделение за експлоатација		
76.	Одговорен инженер за пом.механизација	12/13
77.	Ракувач на гр.машини I група	12/15
78.	Ракувач на гр.машини II група	12/15
79.	Ракувач на град.машини III група	12/15
80.	Бравар заварувач	12/13
81.	Бравар	12/13

II. РУДНИК СУВОДОЛ „БИТОЛА“ - Битола

Ред. број	Работно место	Предложен степен
СЕКТОР ЗА ПРОИЗВОДСТВО		
1.	Раководител	12/13
Служба за рударска подготовка		
2.	Главен инженер	12/13
3.	Одговорен инженер	12/13
4.	Инженер за геодетски мерења	12/13
5.	Самостоен геоматар	12/13
6.	Геоматар	12/13

7.	Фигурант	12/13
Служба за геологија		
8.	Самостоен техничар	12/13
9.	Работоводител за бушење	12/13
ЈАГЛЕНОВ СИСТЕМ		
10.	Сменоводител за рударство	12/14
11.	Ракувач на КУ 300	12/15
12.	Ракувач на БРс 5500	12/15
13.	Ракувач на СРс 630	12/15
14.	Ракувач на БРс 1200	12/15
15.	Ракувач на СРс 323	12/15
16.	Ракувач на АРс 1400	12/15
17.	Ракувач на истоварна	12/14
18.	Ракувач на погонска станица	12/14
19.	Пом.работник за повратна станица	12/14
20.	Сменоводител за машинство	12/14
21.	Бравар на КУ 300	12/14
22.	Бравар на СРс 630	12/14
23.	Бравар на траки	12/14
24.	Бравар на дробилично	12/14
25.	Бравар на СРс 323	12/14
Одделение на „0“ БТО систем		
26.	Сменоводител по рударство	12/14
27.	Ракувач на багер СРс 1300	12/15
28.	Ракувач на претоварен на СРс 1300	12/14
29.	Ракувач на одлагач на АРс 5500	12/14
30.	Ракувач на помошен уред на одлагач	12/14
31.	Ракувач на погонска станица	12/14
32.	Пом.работник на погонска станица	12/14
33.	Сменоводител за машинство	12/14
34.	Бравар на багер	12/14
35.	Бравар по траки	12/14
36.	Бравар на одлагач	12/14
Одделение на „I“ БТО систем		
37.	Сменоводител по рударство	12/14
38.	Ракувач на багер СРс 2000	12/15
39.	Ракувач на претоварен на СРс 2000	12/14
40.	Ракувач на одлагач на ЗП 6600	12/14
41.	Ракувач на споен уред од ЗП 6600	12/14
42.	Ракувач на погонска станица	12/14
43.	Ракувач на „С“ колица	12/14
44.	Пом.работник на погонска станица	12/14
45.	Сменоводител	12/14
46.	Бравар на багер	12/14
47.	Бравар на траки	12/14
48.	Бравар на одлагач	12/14
Одделение на „II“ БТО систем		
49.	Сменоводител по рударство	12/14
50.	Ракувач на багер СРс 2000	12/15
51.	Ракувач на претоварен на СРс 2000	12/14
52.	Ракувач на одлагач на ЗП 6600	12/14
53.	Ракувач на споен уред од ЗП 6600	12/14
54.	Ракувач на погонска станица	12/14
55.	Пом.работник на повратна станица	12/14
56.	Ракувач на „С“ колица	12/14
57.	Сменоводител по машинство	12/14
58.	Бравар на багер	12/14

59.	Бравар на одлагач	12/14
60.	Бравар на траки	12/14
Служба за помошни работи		
61.	Сменоводител во одводнување	12/13
62.	Работник во одводнување	12/13
Одделение за поместување на траки		
63.	Бравар	12/14
64.	Работник за померање на траки I група	12/14
65.	Работник за померање на траки II група	12/14
66.	Работник за померање на траки III група	12/14
67.	Заварувач	12/14
Одделение за вулканизација		
68.	Сменоводител	12/14
69.	Вулканизер I група	12/14
70.	Вулканизер II група	12/14
71.	Вулканизер III група	12/14
Одделение за рударско-градежни работи		
72.	Стактар - столар	12/13
Одделение за ешеви		
73.	Ракувач на Еш	12/15
74.	Бравар на Еш	12/14
СЛУЖБА ЗА МАШИНСКО ОДРЖУВАЊЕ		
75.	Раководител	12/13
76.	Сменски инженер	12/14
Одделение за багери		
77.	Бригадир	12/14
78.	Бравар I група	12/14
79.	Бравар II група	12/14
80.	Бравар III група	12/14
81.	Заварувач I група	12/14
82.	Заварувач II група	12/14
Одделение за одлагачи ЕШ и дробилица		
83.	Бригадир	12/14
84.	Бравар I група	12/14
85.	Бравар II група	12/14
86.	Заварувач I група	12/14
87.	Заварувач II група	12/14
Одделение за траки		
88.	Бригадир	12/14
89.	Бравар I група	12/14
90.	Бравар II група	12/14
91.	Заварувач I група	12/14
92.	Заварувач II група	12/14
Одделение за хидраулика		
93.	Бригадир за багери	12/14
94.	Бравар за хидраулика на багери	12/14
95.	Подмачкувач	12/14
96.	Бригадир за хидраулика на траки	12/14
97.	Подмачкувач на траки	12/14
98.	Бригадир - одлагач	12/14
99.	Бравар за хидраулика на одлагач	12/14
100.	Подмачкувач - одлагач	12/14
Одделение за ЧК и машински мерења		
101.	Одговорен инженер	12/13
102.	Инженер за машински мерења	12/13
Служба за електроодржување		
103.	Сменски електроинженер	12/14
СЛУЖБА ЗА ЕЛЕКТРООДРЖУВАЊЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БАГЕРИ		
104.	Електричар во смена	12/14
Одделение за одлагачи Еш и дробилица		

105.	Електричар во смена	12/14
Одделение за електроенергетски мерења и заштита		
106.	Одговорен инженер	12/13
Служба за електроника		
Одделение за енергетска електроника		
107.	Електроничар	12/13
Одделение за телекомуникации ВФ и автоматика		
108.	Одговорен инженер за телеком вф и автоматика	12/13
109.	Работоводител	12/13
110.	Бригадир	12/13
111.	Работоводител за телекомуникации	12/13
112.	Електричар за телекомуникации	12/13
113.	ТГ механичар	12/13

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да е платен додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата, составена од по еден претставник на Стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-4314/1 Претседател
6 септември 2002 година на Управниот одбор,
Скопје д-р **Марика Јорданова**, с.р.

30.

Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00 и 50/01) и член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/94, 34/95, 53/97, 22/98, 46/99 и 10/02), во постапка на ревизија, Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 6.09.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО АД „МАКСТИЛ“ И АД „ТРОСКА“ СКОПЈЕ

Член 1

Во АД „МАКСТИЛ“ и АД „ТРОСКА“ - Скопје како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, во смисла на член 125 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се утврдуваат следните работни места:

Ред. број	Работно место	Предложен степен
ПОГОН „Валавница за дебела ламарина“		
РЕ Подготовка и складирање - Подготовка на производство		
1.	Одговорен за флемање, сечење и контрола	12/13
2.	Обележувач и пребирач (1 и 2) - Обележувач	12/13
3.	Флемач - Флемач ракувач со полуавтоматски секатор	12/16
4.	Дигалкар на клештна дигалка - Дигалкар	12/13
5.	Дигалкар (1, 2 и 3) - Дигалкар	12/13
6.	Работник	12/13
РЕ Потисни печки		
7.	Загревач	12/13
8.	Помошник загревач (1 и 2) - Загревач	12/13
9.	Евидентичар на влошки - Евидентичар на потисен строј	12/13
10.	Мерач на ингота и ракувач на дескалинг	12/13
11.	Работник за чистење канали, коварина и маснотии	12/14
РЕ Валавничка пруга		
12.	Валач	12/14
13.	Валавничар	12/14
14.	Помошник валавничар (1 и 2) - Валавничар	12/14
15.	Рамниличар	12/13
16.	Помошник рамниличар	12/13
17.	Дигалкар (I, II и III)	12/13
18.	Дигалкар на 80-тонска дигалка - Дигалкар	12/13
РЕ Работилница за валци		
19.	Одговорен за подготовка на валци	12/13
20.	Бравар на валци (I и II)	12/13
РЕ Агустажа		
21.	Одговорен на агустажа	12/13
22.	Одговорен за ладилник	12/13
23.	Ракувач на ладилник (бр.12 и бр. 13) - Ракувач со кабина (бр.12) - Ракувач со кабина (бр.13)	12/13
24.	Работник на автогено сечење	12/13
25.	Обележувач на лимови и ракувач со машина за маркирање	12/15
26.	Обележувач на лимови	12/15
27.	Ракувач со ножици (1 и 2) - Ракувач со ножици	12/13
28.	Ракувач со помошни ножици	12/13
РЕ Печка за нормализација		
29.	Загревач	12/13
30.	Помошник загревач (1 и 2) - Загревач	12/13
31.	Рамниличар (1 и 2) - Рамниличар	12/13
32.	Одговорен за проби	12/13
33.	Земач на проби и ракувач со ножици и помошни ножици - Земач на проби и ракувач со ножици	12/14

34.	Дигалкар	12/13
35.	Ракувач со превлачник	12/13
36.	Брусач на лимови	12/13
37.	Бравар - заварувач - Брусач заварувач на лимови	12/13
38.	Работник	12/13
РЕ Складирање и отпрема - Отпрема		
39.	Дигалкар (1 и 2)	12/13
РЕ Машинско одржување - МО Смени и сервиси		
40.	Машинист во пумпна станица - Машинист во пумпна станица за масло	12/13
41.	Машинист во пумпна станица за мазут	12/13
42.	Работник	12/13
ПОГОН ЧЕЛИЧАРНИЦА		
	РЕ Подготовка на старо железо	
43.	Ракувач на пневматски систем	12/14
44.	Дигалкар I, II и III	12/13
45.	Дигалкар	12/13
РЕ Фосфорна троска АД Троска		
46.	Пакувач	12/14
47.	Транспортен работник	12/14
48.	Дробилничар	12/14
49.	Мелничар	12/14
50.	Пневматичар	12/14
РЕ Електро печка - Електро печка со филтер		
51.	Работоводител - Сменски работоводител	12/15
52.	Топилничар	12/16
53.	Вилушкарисот на електропечка - Вилушкарисот	12/14
РЕ Обработка на течен челик и прибор за леене - Обработка на течен метал		
54.	Оператор на аргонска постројка	12/14
55.	Казаница	12/15
56.	Ракувач на казани и меѓуказани - Рушач на ливни казани и ме- ѓуказани	12/14
57.	Дигалкар (I, II и III)	12/15
58.	Заварувач	12/14
59.	Помошник заварувач - Заварувач	12/14
60.	Ковач	12/13
61.	Помошник ковач - Ковач	12/13
РЕ Постројки за континуирано леене на челик		
62.	Оператор на ГПУ	12/13
63.	Дигалкар I, II и III	12/14
64.	Дигалкар	12/14
65.	Ливец I и II	12/16
66.	Ливец на меѓуказан I и II	12/16
67.	Припремач на меѓуказани	12/14
РЕ Машинско одржување б оператива стар дел - МО - Сервиси		
68.	Бравар I и II	12/14
69.	Заварувач	12/14
70.	Работник	12/14
71.	Бравар за сервиси I и II	12/14

РЕ Машинско одржување б оператива за континуирано леене - МО - Ремонт		
72.	Бравар I и II	12/14
73.	Заварувач	12/14
74.	Работник	12/14
РЕ Сервиси - МО - Смени		
75.	Бравар на сервиси I и II	12/14
76.	Бравар I и II	12/14
77.	Работник	12/14
РЕ Електро одржување - оператива стар дел		
78.	Чистач - Работник	12/14
РЕ Подготовка на производство		
79.	Складиштар, обележувач и пре- бирач	12/13

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да се плати додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага претпријатието, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата, составена од по еден претставник на Стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-4315/1
6 септември 2002 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
д-р **Марика Јорданова**, с.р.

31.

Врз основа на член 163, а во врска со ставовите 7, 8, 9 и 10 на член 180 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 80/93, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000 и 5/2001), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 06.09.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕС- МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ- ВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ ЗА ПЕРИОДОТ ЈУЛИ-СЕПТЕМВРИ 2002 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основните на осигурување според кои се пресметува и плаќа придонесот за пензиското и инвалидското осигурување за обврзниците на данок од приход од земјоделска дејност на кои земјоделската дејност им е единствено занимање (во натамошниот текст: индивидуални земјоделци).

Член 2

Индивидуалните земјоделци, заради пресметување и плаќање на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување се распоредуваат во основици на осигурување според висината на катастарскиот приход, и тоа:

Ред. бр.	Катастарски приход (во денари)	Месечна основица на осигурување
1.	до 400,00	3.308,50
2.	од 400,01 до 900,00	5.265,00
3.	од 900,01 до 2.000,00	6.010,00
4.	од 2.000,01 до 4.500,00	6.679,00
5.	од 4.500,01 до 7.000,00	7.345,50
6.	над 7.000,01	8.017,00

Член 3

Индивидуалните земјоделци можат по сопствен избор да се определат да плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурување на повисока основица на осигурување.

Индивидуалните земјоделци кои се определиле да плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурување на повисока основица на осигурување должни се до 31 март во тековната година да поднесат писмено барање до органот за јавни приходи во општината.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули заклучно со септември 2002 година.

Бр. 02-4317/1
6 септември 2002 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
д-р **Марика Јорданова**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

32.

Врз основа на член 29 став 6 од Законот за високото образование („Службен весник на РМ“ број 64/2000), Агенцијата за евалуација на високото образование во Република Македонија, на седницата одржана на 11.07.2002 година, усвои

У П А Т С Т В О ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ УСТА- НОВИ И НА АКАДЕМСКИОТ КАДАР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Глава прва

ОПШТ ДЕЛ

Предмет на уредување

Со ова упатство се уредуваат прашањата што се однесуваат на обезбедувањето и оценувањето на квалитетот на универзитетите, високообразовните установи во нивниот состав, високообразовните установи кои не се во состав на универзитетите и научните установи акредитирани за вршење високообразовна дејност (во натамошниот текст - високообразовни установи) и на нивниот академски кадар.

Обезбедувањето и оценувањето на квалитетот на високообразовните установи и на академскиот кадар се остварува преку основите, системот и постапката за вршење надворешна евалуација, а особено преку:

- основите за вршење на самоевалуацијата на универзитетите, факултетите, високите стручни школи и научните установи акредитирани за вршење високообразовна дејност;

- постапката за вршење надворешна евалуација;
- процесот на надворешна евалуација;
- насоките за подготвување и содржината на извештајот за надворешна евалуација;
- објавување извештај за надворешната евалуација;
- обезбедувањето и оценувањето квалитет на академскиот кадар;
- други прашања од значење за вршењето на надворешна евалуација на високообразовните и на научните установи.

Обезбедување и оценување на квалитетот на високообразовните установи

Обезбедувањето и оценувањето на квалитетот на високообразовните установи се врши преку систем на евалуација.

Евалуацијата има две фази: самоевалуација што ја вршат високообразовните установи, и надворешна евалуација, што ја врши Агенцијата за евалуација на високото образование на Република Македонија.

Глава втора

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРОЦЕСОТ ЕВАЛУАЦИЈА ОД АГЕНЦИЈАТА

Независност во работењето и академска етика

Агенцијата е независна во вршењето на надворешната евалуација и другите свои надлежности утврдени со Законот за високото образование.

Работата на Агенцијата е заснована врз принципите на академската етика.

Постојани комисии на Агенцијата за евалуација

За вршење на својата работа, Агенцијата за евалуација избира шест постојани комисии од областите:

- природно-математички науки;
- техничко-технолошки науки;
- медицински науки и здравство;
- биотехнички науки;
- општествени науки;
- хуманистички науки.

Број, состав и права и обврски на постојаните комисии на Агенцијата за евалуација

Постојаните комисии се составени од 3 до 5 члена од редот на професорите на високообразовните и научните установи.

Постојаните комисии:

- и предлагаат на Агенцијата за евалуација членови на експертски комисии;
- ја проследуваат работата на експертските комисии за надворешна евалуација;
- ги разгледуваат, даваат сугестии и мислење по извештаите на експертските комисии за извршената надворешна евалуација;
- ги доставуваат до Агенцијата за евалуација финалните извештаи на експертските комисии за извршената надворешна евалуација;
- вршат и други работи што ќе им ги додели Агенцијата за евалуација.

Експертски комисии за надворешна евалуација

Агенцијата за евалуација формира експертски комисии за вршење надворешна евалуација.

Експертските комисии се привремени работни тела кои се формираат со решение на претседателот на Агенцијата, а по предлог на постојаните комисии.

Во експертските комисии не може да бидат членови експерти кои извршуваат високообразовна дејност во високообразовната или во научната установа која се евалуира или во која извршувале високообразовна дејност во последните 18 месеци, сметано од датумот на отворање на постапката за евалуација.

Комисијата за надворешна евалуација во еден ист состав може да евалуира повеќе од една студиска програма, при што се пишуваат одделни извештаи за секоја студиска програма која се евалуира.

Права и обврски на експертската комисија

Членовите на експертската комисија:

- ги систематизираат и ги анализираат пристигнатите извештаи за извршената самоевалуација на високообразовните и научните установи и кога е тоа неопходно, бараат од нив дополнителни информации или документи;
- спроведуваат надворешна евалуација;
- подготвуваат извештај за извршената надворешна евалуација, при што секој експерт треба да напише индивидуален извештај врз основа на кој учествува во креирањето на заедничкиот извештај за надворешна евалуација;
- вршат и други работи утврдени со ова упатство.

Права и обврски на претседателот на експертската комисија

Претседателот на експертската комисија ја раково-ди работата на експертската комисија пред и за време на посетата на високообразовната и научната установа, го договара датумот на посетата и го одредува времетраењето на посетата, ги информира надлежните органи на установата за предложената програма за посета-та, ги договара условите за работа на експертската комисија за надворешна евалуација, ги разгледува собраните материјали за евалуацијата, кои ќе бидат основа за изготвување на извештајот за надворешна евалуација, го доставува финалниот извештај за надворешна евалуација до Агенцијата за евалуација и врши други работи што ќе му ги додели Агенцијата за евалуација.

Права и обврски на секретарот на експертската комисија

Секретарот на експертската комисија бара список на основните документи кои комисијата за евалуација ќе треба да ги разгледа, како и список на органи и лица со кои експертската комисија ќе треба да оствари средби и разговори при посетата на високообразовната и научната установа, ја пишува првата верзија на извештајот за надворешна евалуација користејќи ги забелешките и поединечните извештаи на експертите и врши други работи што ќе му ги додели Агенцијата за евалуација.

Обука на членовите на експертската комисија

Експертската комисија има обврска да учествува во обуката за надворешна евалуација, организирана од Агенцијата.

Деловник за работа на Агенцијата за евалуација

Работата на Агенцијата за надворешна евалуација и на нејзините работни тела, поблиску се уредува со Деловникот за работа на Агенцијата за надворешна евалуација.

Глава трета

САМОЕВАЛУАЦИЈА

Цел на самоевалуацијата

Самоевалуацијата има за цел да ја зголеми способноста на високообразовната установа за континуирано подобрување на квалитетот и ефикасноста преку:

- формирање мислење за квалитетот на високообразовната установа, квалитетот на студиските програми, а особено за квалитетот на високообразовната дејност;

- формирање мислење за поврзаноста на наставнообразовната и научноистражувачката дејност на високообразовната установа;

- формирање мислење за односите помеѓу високообразовната установа и универзитетот на кој му припаѓа;

- следење на вкупната дејност на високообразовната установа;

- следење на структурата, квалитетот и унапредувањето на академскиот кадар.

Самоевалуацијата претставува основна фаза во процесот на натамошната надворешна евалуација, во рамките на универзитетот, Агенцијата, односно во меѓународни рамки.

Сегменти на самоевалуацијата

Самоевалуацијата се насочува кон мониторинг и кон анализа на високообразовната и научната установа во повеќе сегменти, а особено на:

- мисијата и целите на високообразовната установа;
- стратегијата за остварување на мисијата на високообразовната и научната установа;
- описот на високообразовната и научната установа;
- студиските и предметните програми;
- наставниот и соработничкиот кадар;
- наставнообразовната дејност;
- студентите;
- просторните и материјалните услови (ресурси);
- логистиката;
- надворешната соработка;
- научноистражувачката и уметничката дејност;
- финансирањето.

Методологија за вршење на самоевалуација

Самоевалуацијата на високообразовните установи се врши врз основа на квалитативна анализа и анализа заснована врз релевантни квантитативни податоци.

Анализата се прави преку информации и факти.

Информациите можат да бидат квантитативни и квалитативни. Притоа се оценува дали добиените информации се реални и валидни, и дали може да се претворат во факти, доколку се поврзани со дефиниран критериум.

Самоевалуацијата треба да доведе до констатации и заклучоци за тоа што не е добро на високообразовната установа и што може да се подобри, односно што треба да се промени.

Констатациите и заклучоците треба да бидат прецизни и јасни и да се базираат врз факти.

SWOT анализата е многу корисна метода за оценување на силните и слабите страни на установата и откривање на можностите и пречките во развојот и унапредувањето на квалитетот.

Стратегија за остварување на мисијата

Стратегијата за остварување на мисијата на организацијата на управувањето (во натамошниот текст: менаџментот) за остварување на мисијата на високообразовната и научната установа се анализира преку тоа:

- како установата ги следи промените што се прават на најпрогресивните високообразовни и научни установи во земјата и во странство (benchmarking);
- како установата се менува со цел да се подобри;
- како установата се приспособува на новите барања, или колку брзо реагира на барањата на надворешната околина;
- како и дали установата прави стратешки план за реализација на мисијата;
- кои се контролните механизми на менаџментот со кои се унапредува квалитетот.

Опис на високообразовните и на научните установи

Описот на високообразовната установа ги содржи следниве елементи:

- основач и година на основањето;
- статус на високообразовната установа во рамките на националното и меѓународното образование;
- број на вработени-наставен, соработнички и административен кадар;
- број на студенти;
- број и видови на студиските програми на додипломски студии;
- број и видови на студиските програми на последипломски студии;
- број и видови на студиски програми на докторски студии;
- облици на континуирано образование;
- високообразовната/научната установа во рамките на националното високо образование;
- високообразовната/научната установа во рамките на меѓународното образование.

Студиски и предметни програми

Самоевалуацијата на студиските програми е основата врз која се врши самоевалуацијата на високообразовните и на научните установи и опфаќа анализа на :

- описот на студиската(и) програма(и);
- наставниот и соработничкиот кадар;
- наставно-образовната дејност;
- студентите;
- просторните и материјалните ресурси;
- логистиката;
- надворешната соработка;
- научноистражувачката дејност;
- финансирањето.

Студиските програми подетално се анализираат според:

- годината на започнувањето;
- целите;
- бројот на семестрите;
- бројот на предметите;
- бројот на часовите по општообразовни, по основни и по стручни предмети;
- дали со структурата на изборните предмети се развива стручен профил според определбата на студентот;
- степенот на предметните содржини што ги исполнуваат целите: наполно, делумно или незадоволително;
- соодветноста на предметните содржини на дипломата;
- начинот на кој се реализира студентската практика;
- дали е цитирана основната литература за учење или не;
- дали задоволува односот број на часови за предавања и број на часови за вежби (семинарска работа/теориска настава): наполно, делумно или не задоволува.

Наставнонаучен и соработнички кадар

Со самоевалуацијата се донесува суд за тоа дали се задоволени следниве барања:

- структурата на наставниците и соработниците за реализација на наставата на секоја студиска програма;
- вкупниот број вработени со полно работно време во последните пет години;
- соодносот на бројот на студентите со бројот на наставниците на студиската програма;
- покриеноста на наставните предмети со наставници според бројот на дисциплините;
- бројот на наставниците;
- годишниот фонд на часови/наставник.

Наставно-образовна дејност

Наставно-образовната дејност се оценува според:

- системот на образование;
- применетите форми, методи и техники во наставно-образовната дејност;
- примената на современи технологии (компјутери, софтверска поддршка, информациона бази и др.);
- реализирањето на наставата со надворешна соработка;
- погодноста на методите на проверка на знаењата (писмени, устни испити, тестови);
- односот на положени и неположени испити по семестар по студиска програма;
- придонесот на завршниот испит (дипломска работа) за оформување на стручниот профил;
- видот на вештините за кои студентот се оспособува во текот на студиите;
- должината на просечното време на студирање;
- бројот на студентите од една генерација кои дипломираше во предвидениот рок во последните пет години;
- просечниот број студенти кои дипломираше во последните пет години;
- бројот на студентите кои се запишале на последипломски студии во последните пет години, на секоја студиска група посебно;
- бројот на студентите кои специјализирале и магистрирале од запишаните во една генерација;
- бројот на докторските дисертации што се пријавени во последните пет години;
- бројот на докторски дисертации што се одбранети во последните пет години.

Студенти

Самоевалуацијата поврзана со студентите се оценува според:

- квалитетот на кандидатите при влезот во универзитетот, согласно со барањата на конкурсот;
- осипувањето на студентите по години;
- видот на обличите во кои учествуваат студентите во оценувањето на квалитетот на наставно-образовниот процес;
- видовите студентски активности;
- учеството на студентите во управувањето (според статутот).

Просторни и материјални ресурси

Просторот и материјалните ресурси се оценуваат според тоа:

- дали задоволува просторот за изведување настава;
- дали задоволува просторот за изведување вежби;
- дали задоволува видот на опремата за теориска и за практична настава;
- каква е просторната организација на практичните вежби;
- дали компјутерските лаборатории и приклучоци на Интернет ги задоволуваат барањата: да, недоволно, не;
- дали има библиотека;
- колку задоволува библиотечниот фонд на основни учебници по предметите на секоја студиска програма: доволно, недоволно, слабо, многу слабо;
- колку задоволува библиотечниот фонд на прирачници напишани од наставниот кадар на универзитетот: доволно, недоволно, слабо, многу слабо.

Логистика

Логистиката се оценува според тоа:

- дали е добро организиран сервисот студентска служба според:
- бројот на вработените,
- водењето евиденција (софтвер),
- редовното услужување на студентите;

- дали е добар сервисот во библиотеката во поглед на: издавање книги,
- анкетирање на студентите и наставниците за набавка на литература,
- редовно информирање на студентите и наставниците за пристигнатите нови книги;
- дали има сервис за копирање.

Надворешна соработка

- Надворешната соработка се оценува според:
- соработката со стопанството, со владините институции, невладини организации и други професионални асоцијации на национално ниво, а во контекст на мисијата, целите и задачите на установата;
 - учеството во европски програми (Phare, Tempus, Soropticus и др.) во последните пет години;
 - вкупниот број проекти во последните пет години;
 - размената на академски кадар со други академски центри во земјата и во странство;
 - студентската размена со други академски центри во земјата и во странство;
 - контактите со дипломираните студенти;
 - контакти со работодавците.

Научноистражувачка и уметничка дејност

- Научноистражувачката и уметничката дејност се оценува според:
- бројот на публикации во последните пет години класифицирани според Типологијата на документи содржани во Класификацијата;
 - бројот на цитираноста од други автори (податоците се добиваат од Универзитетската библиотека);
 - вкупниот број пријавени проекти во последните пет години;
 - вкупниот број реализирани проекти во последните пет години;
 - учеството на семинари, конференции, научни собири, фестивали (домашни и меѓународни) во последните пет години;
 - вкупниот број организирани научни собири во последните пет години од страна на установата;
 - гостувањата на странски предавачи;
 - освоените награди за научноистражувачка и уметничка дејност на национално ниво и на меѓународно ниво.

Финансирање

- Финансирањето се оценува според тоа:
- како го остварува установата;
 - колкав е уделот на средствата од буџетот во вкупните средства;
 - колкав е уделот на студентската партиципација во студиите;
 - колкава е цената на чинење на студиите за студент/година.

Глава четврта

НАДВОРЕШНА ЕВАЛУАЦИЈА

Основа за изведување надворешна евалуација

Постапката за надворешна евалуација се врши врз основа на претходно спроведени постапки за самоевалуација од страна на високообразовните и научните установи и нивните извештаи за самоевалуација.

Комисијата за самоевалуација доставува извештај до Агенцијата за евалуација во рок од 30 дена од денот на потпишувањето на извештајот за самоевалуација.

Агенцијата за евалуација, постапката за надворешна евалуација ја започнува најдоцна во рок од триесет дена од денот на пристигнувањето на извештајот за самоевалуација.

Агенцијата врши надворешна евалуација на секои пет години и врз основа на оценката за состојбата и дејноста на високообразовните установи и на академскиот кадар му предлага на Одборот за акредитација да ја продолжи или да ја одземе акредитацијата на високообразовната установа.

Цели на надворешната евалуација

Надворешната евалуација е вториот чекор на евалуациониот процес и ги има следниве цели:

- да се оформи мислење за квалитетот на високообразовната и на научната установа и студиските програми посебно, врз основа на извештајот од самоевалуацијата, како и врз основа на разговорите и дискусиите реализирани непосредно од членовите на експертската комисија за надворешна евалуација;
- да се оформи мислење за односите помеѓу високообразовната и научната установа и универзитетот на кој му припаѓа и помеѓу наставно-образовниот, научноистражувачкиот и уметничкиот процес, кои се остваруваат во рамките на високообразовната и научната установа;
- да овозможи следење на дејноста на високообразовните и на научните установи на кои им е дадена акредитација за вршење високообразовна дејност;
- да предложи препораки за подобрување на квалитетот на високообразовната дејност.

Фази на процесот надворешна евалуација

Процесот надворешна евалуација се спроведува во следниве фази:

- подготовка на посетата на високообразовната и научната установа која доставила барање за евалуација;
- работна посета на установата;
- изготвување извештај.

Средба на експертската комисија за надворешна евалуација пред посетата на високообразовната / научната установа

Пред посетата на високообразовната/научната установа, експертската комисија за надворешна евалуација треба да се сретне за да ги дефинира главните теми, клучните и проблематичните области и областите кои бараат дополнително елаборирање и објаснување.

На средбата треба да се усвојат рамковни прашања, кои ќе служат како референција на експертската комисија за време на посетата на високообразовната/научната установа.

Рамковните прашања треба да бидат јасно дефинирани, прецизни и разбирливи, да бидат одраз на самоевалуациониот извештај, на целите и на приоритетите на установата.

За таа цел, експертската комисија изготвува:

- протокол за посетата;
- деловник за работа на експертската комисија;
- листа на прашања што треба да ги опфати извештајот на експертската комисија за надворешна евалуација, со инструкција за негово оформување, посебно на заклучоците;
- анализа на самоевалуациониот извештај на високообразовната установа.

Анализа и проучување на извештајот за самоевалуацијата

Секој член на експертската комисија треба да го прочита самоевалуациониот извештај и целата доставена документација со барањето за надворешна евалуација, со цел да се дефинираат и да се селектираат прашања и теми кои бараат сериозен осврт и третман при посетата.

Основни прашања кои треба да се земат предвид заради првични согледувања од документите, се следниве:

- дали извештајот е доволно релевантен и аналитичен;
- дали приоритетите и целите се јасно дефинирани и елаборирани;
- до кое ниво приоритетите и целите се остварени;
- дали слабите и добрите страни се јасно дефинирани и образложени;
- дали препораките за коригирање на слабостите и натамошното развивање на добрите страни се јасно дефинирани и практични;
- дали недостасува некоја информација;
- како се одвивал процесот на самоевалуација.

Работна посета на високообразовната / научната установа

За време на посетата на високообразовната/научната установа, експертската комисија треба да ги оствари следниве средби со:

- ректорот на универзитетот, деканот на факултетот, директорот на високата стручна школа, директорот на научната установа (на почетокот и на крајот на посетата);
 - раководството на студиската програма/институтот/отсекот/факултетот, научната установа (на почетокот и на крајот на посетата);
 - комисијата за самоевалуација, која го подготвила извештајот за самоевалуација;
 - студенти од сите видови студии што се остваруваат на студиските програми (додипломски и последипломски студии);
 - членови на академскиот и административниот кадар, со што е можно поголема репрезентативна група на вработените (претставници на наставно-научниот кадар, претставници на стручниот кадар, претставници на асистентите и претставници на администрацијата).
- Експертската комисија треба да оствари посета и на наставата, предавањата, вежбите, лабораториските вежби, изработката на проекти, семинарските предавања, како и на стручната и административно-техничката служба на високообразовната / научната установа.

Експертската комисија треба да ги разгледа и просторните услови (амфитеатри, предавални, лаборатории, библиотеки и др) и опремата на високообразовната / научната установа.

Високообразовната / научната установа е должна да обезбеди услови за работа на експертската комисија и за непречено спроведување на надворешната евалуација.

Запознавање на експертската комисија со начинот на остварувањето на одредени образовни активности на установата

При посетата, експертската комисија треба да се запознае со:

- распределбата на вкупниот фонд часови за предавања, вежби, семинарски работи, дипломски работи, проекти и сл.;
- начинот на проверката на знаењето на студентите;
- областите и начините на изработка на дипломските работи;
- студентските анкети за оценување на квалитетот на наставниците и наставно-образовниот процес;
- документацијата за научноистражувачката и уметничката работа;
- финансирањето и
- административната работа на високообразовната / научната установа.

Траење на посетата

Работната посета на експертската комисија трае најмногу два ипол дена.

Рамковна содржина на извештајот

Извештајот за надворешната евалуација содржи:

- осврт на активностите и постапката за самоевалуација спроведена од високообразовната/научната установа;
- извештај за текот на посетата на експертскиот тим;
- заклучок од средбите со менаџментот на универзитетот/факултетот и самостојните единици кои ја реализираат студиската програма;
- заклучок од разговорите со комисијата за самоевалуација која го подготвила извештајот за самоевалуација;
- заклучок од разговорите со вработениот академски и административен кадар;
- заклучок од разговорите со студентите;
- заклучок од увидот во просторните и материјалните ресурси (амфитеатри, предавални, библиотека и опрема).

Заклучок на извештајот

Заклучокот на извештајот треба да биде:

- што е можно пообјективен и поискрен, имајќи предвид дека цел на надворешната евалуација е подобрување на квалитетот;
- силните и слабите страни експлицитно да се искажани и да се избегне нагласување на добрите страни или неприкажување на слабите страни;
- да содржи предлози за подобрување во форма на корективни мерки.

Во заклучокот, задолжително се наведуваат посебни препораки што укажуваат на преземање соодветни мерки за надминување на констатираните недостатоци.

Доставување на извештајот за надворешна евалуација до високообразовната/научната установа која се евалуира

Експертската комисија, извештајот за надворешна евалуација го доставува до високообразовната/научната установа заради произнесување на установата по извештајот, пред тој да биде финализиран и доставен до Агенцијата за евалуација.

Установата треба, најдоцна за 15 дена од денот на добивањето на извештајот, да се произнесе и да го достави своето мислење до експертската комисија.

Разгледување и прифаќање на извештајот

По изготвувањето на финалната верзија, претседателот на експертската комисија го доставува извештајот до Агенцијата за евалуација.

Извештајот од надворешната евалуација го разгледува соодветната постојана комисија на Агенцијата, и ако оцени за потребно, може да побара дополнителни информации и објаснувања од експертската комисија во однос на доставениот извештај.

По расправата за извештајот, членовите на Агенцијата за евалуација гласаат за неговото прифаќање.

Доставување на извештајот

По прифаќањето на извештајот, Агенцијата го доставува до Собранието и до Владата на Република Македонија, до Министерството за образование и наука и до Одборот за акредитација.

Глава петта

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА АКАДЕМСКИОТ КАДАР

Главни аспекти на оценувањето на квалитетот на академскиот кадар

Главни аспекти на оценувањето на квалитетот на академскиот кадар се:

- компетентноста на профилот и квалификациите на академскиот кадар, согласно со општите акти за избор и унапредување;

- спроведувањето на усвоените универзитетски единствени критериуми за избор во наставни звања во практиката;
- бројот на академскиот кадар, односно дали е тој доволен да ги покрие сите области;
- пристапот на установата за унапредување на знаењата на академскиот кадар;
- соодносот помеѓу наставнообразовната и научно-истражувачката работа.

Мерки за подобрување на квалитетот на академскиот кадар

Агенцијата за надворешна евалуација, врз основа на оцена на квалитетот на академскиот кадар, предлага мерки за негово подобрување.

Органите на високообразовните и научните установи, врз основа на оцена на квалитетот на академскиот кадар и мерките од став 1 на овој член, преземаат мерки за негово подобрување.

Глава шеста

ЕВАЛУАЦИЈА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА

Секоја високообразовна установа, може да врши самоевалуација и да бара надворешна евалуација само на студиските програми.

Во Прирачникот е дадена постапката за евалуација на студиска програма.

Глава седма

ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА УПАТСТВОТО И НЕГОВО ОБЈАВУВАЊЕ

Ова упатство влегува во сила со денот на усвојувањето од Агенцијата за евалуација, а ќе се објави во Службен весник на Република Македонија.

Агенција за евалуација на високото образование
во Република Македонија
Претседател,
проф. д-р **Виолета Чепујноска**, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје заведен е спор за развод на брак по тужба на тужителката Јадранка Живковиќ од Скопје, ул. "Коце Металец" бр. 1-д/22 против тужениот Душко Манчевски од Скопје, сега со непозната адреса на живеење во градот Крит во Грција.

Се повикува тужениот Душко Манчевски да се јави во овој суд и да ја достави сегашната адреса на живеење во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, на истиот ќе му биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси пред овој суд се до правосилно окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVI. П. бр. 1381/02. (25022)

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП

Во Основниот суд во Штип е поведена постапка по тужба на тужителот Штедилница Ал-Коса-АД Штип против тужениот Драги Горгиев од Скопје сега со непозната адреса за отказ на договор за кредит и враќање на одземен кредит.

Се повикува тужениот Драги Горгиев во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот и достави адреса на престојувалиштето или определи

свој полномошник или застапник кој ќе го застапува во постапката, во спротивно ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува неговите интереси во постапката се додека самиот не се јави во судот или негов полномошник или застапник.

Од Основниот суд во Штип, П.бр. 282/02. (25681)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I Рег. зг. бр. 49/02 од 22.8.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здружение на граѓани и фондации на Здружението на граѓани „ДЕТЕТО ПРЕД СЕ“ со седиште во Скопје на ул. „Коста Новакот“ бр. 46/2-6.

Цели и задачи на здружението се: да ја помага реализацијата на одредбите во Конвенцијата за правата на детето во Република Македонија; да помага во надминување на причините за кршење на правата на децата во семејната и училишната средина и во општеството во целина; да врши обука и информирање на родителите, наставниците и другите субјекти во општеството во врска со нивната улога и должности за остварување и почитување на правата на децата во Република Македонија; да покренува и поддржува иницијативи за анализа и испитување на општествената состојба и статус на факторите (субјекти и институции) кој го условуваат почитувањето и кршењето на правата на децата.

Со денот на запишувањето во регистарот на здружение на граѓани и фондации здружението на граѓани „ДЕТЕТО ПРЕД СЕ“ се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I Рег. зг. бр. 49/02. (24949)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение II Рег. бр. 44/02 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Здружението на граѓани за ненасилство, соработка и култура на мирот ПИС-АРТ од Скопје со седиште на ул. „Краишка“ бр. 5-а.

Дејноста на здружението на граѓани за ненасилство, соработка и култура на мирот ПИС-АРТ од Скопје е едукација на сите возрастни нивоа за развивање на човековите вредности без оглед на културното, етничкото и верско потекло, како и залагање за подобрување на квалитетот на живеење и промена на моделот на комуницирање во насока на подобар квалитет.

Со денот на запишувањето во регистарот, Здружението на граѓани за ненасилство, соработка и култура на мирот ПИС-АРТ од Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II Рег. зг. бр. 44/02. (24950)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 44/2002 од 26.06.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Здружение на граѓани ЦЕНТАР ЗА ЛОКАЛНИ ИНИЦИЈАТИВИ - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 44/2002. (25236)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 45/2002 од 18.06.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Здружение на граѓани Стрелачки клуб ТУМБЕ - КАФЕ - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 45/2002. (25237)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 42/2002 од 12.06.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Здружение на граѓани, малостопанственици и трговци ЕС-НАФ Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 42/2002.
(25239)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 41/2002 од 05.06.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Здружение на граѓани Хуманитарна организација РЕА - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 41/2002.
(25240)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 38/2002 од 05.06.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Женски фудбалски клуб ХЕРАКЛЕЈА Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 38/2002.
(25241)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 37/2002 од 08.07.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Здружение на производители на печурки и друга здрава храна БУКОВКА Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 37/2002.
(25242)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 36/2002 од 21.06.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Граѓанска иницијатива за еднакви можности СЕМПЕР - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 36/2002.
(25243)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 34/2002 од 29.05.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Здружение на пријатели на австриската библиотека Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 34/2002.
(25244)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 32/2002 од 18.06.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Женска граѓанска иницијатива КЛЕА - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 32/2002.
(25245)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 31/2002 од 15.05.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Здружение на граѓани Атлетски клуб ОЛИМП Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 31/2002.
(25246)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 30/2002 од 14.05.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Здружение на граѓани Карате клуб ПЕЛИСТЕРСКИ ТИГРИ Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 19/2002.
(25247)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. бр. 28/2002 од 31.05.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Здружение на производители на млеко ПЕЛИСТЕР БИТОЛА.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 28/2002.
(25248)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. бр. 27/2002 од 18.06.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Здружение на граѓани - Хуманитарна организација БРАГА АСОЦИЈАЦИЈА - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 27/2002.
(25250)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 23/2002 од 4.06.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Здружение на одгледувачи на говеда БИГЛА Демир Хисар.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 23/2002.
(25257)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 22/2002 од 26.04.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Здружение на граѓани за помагање и заштита на стари, осамени и лица без дом ПРОДОЛЖЕН ЖИВОТ Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 22/2002.
(25258)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 26/2002 од 14.05.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Здружение на граѓани Шаховски клуб КОРОНА Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 26/2002.
(25259)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 57/2002 од 22.02.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: измени на Статутот на Сојузот на студенти при Универзитетот Св. Климент Охридски - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 57/2002.
(25260)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 20/2002 од 19.04.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: промена на лицето овластено за застапување на Сојуз на студенти при Факултетот за учители и воспитувачи - Битола - му престанува овластувањето на Блажевски Александар.

Лице овластено за застапување е Бумбароски Гоце.
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 20/2002.
(25262)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 21/2002 од 28.06.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: промена на овластениот застапник на Сојузот на студенти при универзитетот Св. Климент Охридски Битола лицето Гаковски Пеце со лицето Попоски Дарио - претседател на сојузот.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 21/2002.
(25263)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 19/2002 од 31.05.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Младинска асоцијација ИМКА Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 19/2002.
(25264)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 17/2002 од 3.04.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Здружение на граѓани за хуманитарни цели СПАС Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 17/2002. (25269)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 16/2002 од 9.04.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Здружение на граѓани Фудбалски клуб ТУМБЕ КАФЕ Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 16/2002. (25271)

Со решение Згф. бр. 21/02 од 09.07.2002 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд Штип под реден бр. 21 за 2002 година се запишува: Здружение за модерен балет и манекенство Диви Роза од Пробиштип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Јаким Спиров“ бр. 1, во Пробиштип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип и територијата на РМ.

Здружението е основано поради популаризација и афирмација во областа на модерниот балет, класичниот балет, рап балет, брејк денс и ритмички танцови, популаризација и активности во областа на манекенството и негување на музичката традиција, етно-носијата и етно-ритмовите од културното наследство во Пробиштип и РМ.

Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 21/02. (25273)

Со решение Згф. бр. 32/02 од 08.07.2002 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд Штип под реден бр. 32 за 2002 година се запишува: Женски ракометен клуб Про-Унија-Пробиштип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „9-ти Мај“ бр. 6, во Пробиштип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Пробиштип.

Здружението е основано поради развој, унапредување и омасовување на ракометниот спорт, учество во системот на натпревари што го организира Ракометниот сојуз на РМ, работење со ракометна школа за девојчиња-почетници со цел за популаризација и развој на ракометниот спорт и овозможување на што поголем број на деца и младинци да се занимаваат со ракометниот спорт врз аматерски основи.

Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 32/02. (25275)

Со решение Згф. бр. 9/02 од 07.03.2002 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основен суд Штип под реден бр. 9 за 2002 година се запишува: Регионално здружение на одгледувачи на овци ОВЧЕПОЛКА Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Страшо Пинџур“ бр. 1 во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип и територијата на РМ.

Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 9/02. (25276)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 25/2002 од 29.04.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Барањето на Здружение на граѓани Институт за меѓународна соработка за подобрување на условите за живеење и работење - Битола за упис на промена на седиштето од Битола, ул. „Прилепска“ бр. 60-А/45 во Скопје, ул. „Лермонтова“ бр. 3/6 се одбива како неосновано.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 25/2002. (25280)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III Рег. зг. бр. 78/02 од 11.09.2002, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Унија на Ромите од Република Македонија - Скопје со седиште во Скопје на ул. „Шуто Оризари“ бр. 62, нас. Шуто Оризари.

Основни цели и задачи на здружението се: да воспоставува координација со сите организирани субјекти во земјата со цел да се изразат автентичните основи на прашањата и проблемите како и успехите на ромите како и поттикнување и градење на граѓанските основи за градење на жителството во Република Македонија; да се организира ромската интелигенција, да работи на нејзино културно и просветно воздигнување; да се грижи за издавање на книги, ромска литература и други издавачки активности; да допринесува за негување на старата изворна култура на ромите; да придонесува за зачувување на ромските традиции и фолклор; да ја развива хуманитарната свест кај своето членство; да обезбедува материјални средства на загрозените семејства; да учествува во помош на незгрижени и напуштени деца со основни услови за сместување и одгледување; да создава фондови за стипендирање на одлучни ученици и студенти; да организира давање на медицинска помош за сиромашните како и разни други активности со кој ќе се остварат целите на Унијата.

Со денот на запишување во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Унијата на Ромите во Република Македонија - Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (25603)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст.бр. 238/02 од 25.09.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги „АНЕКС КОМЕРЦ“ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Демостенова“ бр. 11, со жиро сметка 40100-601-98205 и регистарска влошка 1-13989-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги „АНЕКС КОМЕРЦ“ увоз-извоз од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (25580)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст.бр. 285/02 од 26.09.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и занаетчиски услуги „МАК-УНИВЕРЗУМ“ ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Ратко Митровиќ“ бр. 107, со жиро сметка бр. 40100-601-146924 и регистарска влошка 1-22757-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и занаетчиски услуги „МАК-УНИВЕРЗУМ“ ДОО од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (25641)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст.бр. 350/2002 од 18.09.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот

Друштво за трговија и услуги "ИНТЕГРАЛ-ТРЕЈД" ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Миле Поп Јорданов" бр. 42/41, и сметка бр. 3000000001071498 при Комерцијална банка АД Скопје, па истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "ИНТЕГРАЛ-ТРЕЈД" ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25644)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст.бр. 232/2002 од 3.07.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет, услуги и меѓународна шпедиција "МИ-ВА ТРЕЈД" ЦО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Мила Марковиќ" бр. 14-а, и жиро сметка бр. 40120-601-216981, па истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет, услуги и меѓународна шпедиција "МИ-ВА ТРЕЈД" ЦО Скопје.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25645)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст.бр. 216/02 од 25.09.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија, производство и услуги "ЕГИДА" Скопје, со седиште на ул. "Коста Новаковиќ" бр. 42/2/18, со жиро сметка бр. 40100-601-240230 и регистарска влошка 1-43121-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија, производство и услуги "ЕГИДА" од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (25669)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст.бр. 231/02 од 26.09.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за интелектуални услуги "МОМЕНТ МАЛ" Љубица ДООЕЛ, со седиште на ул. "Михаил Чаков" бр. 7-А/1-3, со жиро сметка бр. 40100-603-31039 и регистарска влошка 02030224?-8-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за интелектуални услуги "МОМЕНТ МАЛ" Љубица ДООЕЛ од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (25674)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст.бр. 240/02 од 25.09.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија и производство на големо и мало "ХРОМО ИНВЕСТ" ЦО Скопје, со седиште на ул. "Методије Митевски" бр. 5-3-15, со жиро сметка бр. 40100-601-105422 и регистарска влошка 1-14656-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија и производство на големо и мало "ХРОМО ИНВЕСТ" ЦО Скопје од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (25680)

Основниот суд во Струмица објавува:

Со решение Ст. бр. 187/99 од 29.07.2002 година, стечајната постапка отворена со решение Ст. бр. 187/99 од 03.09.2001 година, над должникот "Југопромет-Прехрана" ДООЕЛ Струмица, се запира.

Побарувањата што должникот "Југопромет-Прехрана" ДООЕЛ Струмица во стечај, ги има према своите должници, за кои се водат судски постапки и тоа:

П.бр. 99/95 - должник Танев Васе од с. Пиперово, за наплата на долг во износ од 27.817,00 денари со камата, а кој станал правосилен на ден 14.02.2001 година;

Ив.бр. 458/97 - должник Стојков Ване од с. Добрејци, за наплата на долг врз основа на веродостојна исправа во износ од 84.970,00 денари;

Ив.бр.459/97 - должник Коцев Никола од Струмица, за наплата на долг во износ од 24.795,00 денари со камата, врз основа на веродостојна исправа;

Ив.бр. 1050/01 - должник Ангов Ване од Струмица, за наплата на долг во износ од 15.770,00 денари со камата, врз основа на веродостојна исправа;

И.бр. 2117/02 - должник Далакчиев Горги за наплата на долг во износ од 46.800,00 денари со камата побарување од свадба;

И.бр. 2116/02 - должници Николов Живко од с. Старо Коњарево и Јорданов Ванчо од с. Седларци, за наплата на долг во износ од 56.680,00 денари со камата, побарување од свадба;

И.бр. 2115/02 - должници Мицев Сашко и Стојанов Илија од Струмица, за наплата на долг во износ од 36.015,00 денари со камата, побарување од свадба;

И.бр. 1048/1 - должници Грозданов Дончо и Димитриев Наце и двајцата од с. Просениково, за наплата на главен долг во износ од 60.210,00 денари со камата, побарување од свадба;

П.бр. 741/02 - тужен Тушев Петар од с. Ново Село, за наплата на долг во износ од 9.215,00 денари со камата, побарување од лични сметки;

П.бр. 742/02 - тужен Зафирмов Томе од с. Иловица, за наплата на главен долг во износ од 10.781,00 денари, побарување од лични сметки;

К.бр. 578/93 - обвинет Милев Ристо со досудено оштетно побарување на должникот во износ од 128.470,00 денари, која пресуда станала правосилна на ден 26.04.1994 година,

им се отстапуваат на стечајните доверители чии побарувања се утврдени од првиот исплатен ред и тоа:

РМ, Министерство за финансии Скопје, УЈП Дирекција Струмица, Фонд за ПИОМ, Подрачна служба Струмица, РМ, Министерство за здравство, Фонд за здравствено осигурување ПС Струмица, Завод за вработување на РМ, Биро за вработување Струмица, АД за телекомуникации, Македонски телекомуникации Струмица РЦ за телекомуникации Струмица, ЈП Електро-стопанство на Македонија, Подружница, "Електродистрибуција" Струмица, ЈЗО Завод за здравствена заштита Струмица, Павлинка Горгиева, Божинова Зорка и Атанасов Живко од с. Пиперово, АД "Жито Струмица" ДТ "Сеча" ДООЕЛ Струмица, ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ ПЕ Струмица, ДПУТ "Кајнак" ДООЕЛ с. Елово, Студеничани, АД "Југопромет" Струмица, ЈПКД "Кумунбалец" Струмица, Вработените при должникот- Јанкова Лилјана, Димитров Костадин, Делев Благој, Андонов Трајчо, Митев Стојан, Горгиев Ристо, Коцев Димитар, Урдовски Горги, Коцевски Атанас, Пецанов Томе, Горгиева Стојанова Драга, Кировска Тинка, Милковска Елисавета, Горгиева Лилјана, Велкова Марија, Бабулова Соња,

Зрнцева Софина, Косева Марија, Трајкова А. Зора, Бундевски Јордан, Патарева Соња, Јованова Зоја, Новакова Милева, Грамбозов Трајко, Горгиева Луба, Марковиќ Ирина, Новоселски Живко, Бабулова Катерина, Фончева Снежана, Секулова Ленче, Трајков Александар, Актарева Тинка, Симоновска Снежана, Бозова Гонца, Шенова Нетка, Туфекчиева Јорданка, Гоцев Нанчо, Соколов Наско, Николова Мара, Глигорови Марија, Проданова Костадинка, Котева Виолета, Горенова Мара, Горгиев Киро, Ангелова Ленче, Тасева Лефтерка, Котева Ванѓа, Мишева Елица, Атанасова Костадинка, Пројков Иван, Велков Стојчо, Трајкова Велика, Костова Драга, Горгиева Гурга, Цонев Стојан, Пецанов Ице, Кандиќ Ана, Митева Нетка, Германова Вилма, Хациева Душка, Тренчевска Фида, Секулова Даница, Мадевски Блаже, Гогов Тони, Стојков Илчо, Николова Сузана, Божијанова Тинка, Стоилова Кева, Пиличев Трајко, Јанев Жан, Ристоманов Митко, Стоилов Кире, Велкова Марија, Илиевски Мирослав, Чивчиева Даница, Шопов Тони, Ристов Живко, Цветанова Дивна, Ристов Никола, Вучков Ристо, Ајтов Митко, Јанакова Љуба, Стоилова Нада, Трајков Ванчо, Ристески Богое, Златкова Димка, Лазаров Асен, Микова Верка, Самаркова Ката, Исева Љубинка, Минова Саве, Пападополус Михаил, Митев Горг, Делев Киро, Гошева Ленче, Танчев Киро, Партимов Костадин, Јанева Нада, Петров Слободан, Пројков Бранко, Бачовска Добрила, Вучкова Каљоп, Ивановски Димитар, Митров Иван, Станков Миле, Мирасчиева Зора, Митев Васил, Коцулова Ронча, Чочкова Зора, Стојанов Кирил, Градошарлиев Васко, Ников Митко, Митев Миро, Мирасчиев Панче, Ристов Панчо, Стојанов Благој, Митев Трајчо, Божинова Слободка, Митева Ленче, Настева Виолета, Петрова Кумјанија, Цонлага Марија, Илиева Ливанка, Манчев Митко, Попиванова Верка, Стоилов Ванчо, Божинова Зорка, Горгиева Павлина, Ристов Ацо, Стојанов Стојан, Бучев Горг, Тушев Петар, Бучев Горг, Костов Митко, Бучев Душан, Мешев Владимир, Глигоров Живоград, Димитров Ванчо, Стојанова Лора, Милчева Даница, Николова Мирјана, Китанов Ванчо, Вучков Драги, Алексов Борис, Ризов Методија, Голев Ристо, Мечева Елица, Костадински Лубен, Стоилова Ката, Димитрова Рајна, Милчев Иван, Стојанов Панде, Јанева Јадранка, Зафиров Томе, Кирова Ленче, Стаменова Нада, Китанова Добрица, Козаров Зоран, Петрова Зорка, Ангелов Андреја, Мирчев Ванчо, Петров Владо, Крстева Софче, Бучева Василка, Мешев Атанас, Стоилов Горг, Цеков Драган, Ангелов Стоил, Атанасова Славица и Илиева Анче, како и на стечајните доверители чии побарувања ќе бидат дополнително утврдени.

Заради намиравањето на долгот на стечајниот должник "Југопромет-Прехрана" ДООЕЛ Струмица, према АД за телекомуникации "Македонски телекомуникации" во износ од 69.289,00 денари кој претставува трошок на стечајната постапка на доверителот на стечајната постапка АД за телеком. Македонски телекомуникации РЦ Струмица, му се отстапуваат телефонските линии на телефонските броеви чие корисничко право досега беше на должникот "Југопромет-Прехрана" ДООЕЛ Струмица - во стечај и тоа: тел. бр. 321-466, 323-478, 325-311, 353-995, 355-503, 321-929, 325-271, 351-318, 355-419 и 421-274.

Примерок од ова решение да се објави во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на ова решение, должникот да биде бришан од трговскиот регистар кој се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (25391)

Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр. 40/2002 од 11.09.2002 година, над Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги "АГ-РОМ" Душан и Миле ДОО увоз-извоз од Тетово, со

жиро сметка 41500-601-24235 и регистарска влошка 02017663-3-03-000, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Тетово. (25389)

Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр. 34/2002 од 01.07.2002 година, над Производното, трговско и услужно претпријатие "МО-5" ДОО експорт-импорт од Тетово со жиро сметка 41500-601-41640 и регистарска влошка 1-52202-0-0-0, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Тетово. (25390)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 362/2002 година од 18.09.2002 година отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "Е ДЕВИЈАЛ" увоз-извоз п.о. Скопје со седиште на ул. "Франц Прешерн" бр. 113 со жиро сметка 40120-601-56143 кај Агенцијата за блокирани сметки регистрирано под Срег. бр. 6788/90, влошка број 1-7409-0-0-0 од 07.01.1991 година.

За стечаен управник се определува Ацо Дамчевски од Скопје, со живеалиште на ул. "Дрезденска" бр. 15/1-9.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште на Собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на Собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) за ден 23.10.2002 година во 8.30 часот во соба бр. 72 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25229)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 371/2002 година од 12.09.2002 година е отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "ВАКОВ" Дуко и Катерина ДОО експорт-импорт с. Трубареве, Скопје, ул. "Христијан Тодоровски Карпош" бр. 11, и жиро сметка 200000014083325, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "ВАКОВ Дуко и Катерина ДОО експорт-импорт с. Трубареве, Скопје, ул. "Христијан Тодоровски Карпош" бр. 11, и жиро сметка 200000014083325 се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25249)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 123/2002 година од 12.09.2002 година е отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија, инженеринг и услуги "АТРЕКС" Ана ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје, ул. "Иво Рибар Лола" бр. 59/16, и жиро сметка 40100-601-226238, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија, инженеринг и услуги "АТРЕКС Ана ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје, ул.

“Иво Рибар Лола“ бр. 59/16, и жиро сметка 40100-601-226238, се заклучува.

Да се објави оглас во “Службен весник на РМ“ и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25251)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 355/2002 година од 05.09.2002 година е отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на големо и мало “ТРЕТА НОВА Никола и други ДОО экспорт-импорт-Скопје, ул. “Благоја Стефковски“ бб, и жиро сметка 40110-601-22571, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на големо и мало “ТРЕТА НОВА“ Никола и други ДОО экспорт-импорт -Скопје, ул. “Благоја Стефковски“ бб, и жиро сметка 40110-601-22571, се заклучува.

Да се објави оглас во “Службен весник на РМ“ и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25252)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 367/2002 година од 12.09.2002 година е отворената стечајна постапка над должникот Приватно претпријатие за производство и услуги “СТЕФО М“ ПО увоз-извоз - Скопје, ул. “Алжирска“ бр. 14, и жиро сметка 40120-601-132313, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Приватно претпријатие за производство и услуги “СТЕФО М“ ПО увоз-извоз - Скопје, ул. “Алжирска“ бр. 14, и жиро сметка 40120-601-132313, се заклучува.

Да се објави оглас во “Службен весник на РМ“ и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25253)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 380/2002 од 18.09.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и угостителство “АНТИГОНА ПАРК“ ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. “Петар Поп Арсов“ бр. 19/2-20 и жиро сметка 200000033427938 при Стопанска банка АД Скопје, истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и угостителство “АНТИГОНА ПАРК“ ДООЕЛ Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25337)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 363/2002 од 16.09.2002 година е отворената стечајна постапка над должникот Друштво за превоз, трговија и услуги “НК - 95“ Нецбеин ДООЕЛ экспорт-импорт-Скопје, ДТЦ Мавровка ламела бр. 13 и жиро сметка 41500-601-52261, истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за превоз, трговија и услуги “НК - 95“ Нецбеин ДООЕЛ экспорт-импорт-Скопје, ДТЦ Мавровка ламела бр. 13 и жиро сметка 41500-601-52261, се заклучува.

Да се објави оглас во “Службен весник на РМ“ и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25334)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 370/2002 од 18.09.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги “ЕКСПРЕС“ ДОО экспорт-импорт Скопје со седиште на ул. “Славеј Планина 118“ бр. 45 и жиро сметка 41500-601-87722 при Агенција за работа со блокирани сметки Тетово, истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги “ЕКСПРЕС“ ДОО экспорт-импорт Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25339)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 229/02 од 17.09.2002 година, над Трговското друштво за транспорт, шпедиција, услуги и трговија увоз-извоз “Трансег“ Николовска Јасминка ДООЕЛ Битола, со дејност превоз на стоки во друмскиот сообраќај и жиро сметка 500000000014092 при Стопанска банка АД Битола, отворена стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (24918)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 394/2002 од 23.09.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за внатрешна и надворешна трговија и други услуги “БЛИК ИЛИЈА“ ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. “Јани Лукровски“ бр. 12/10, и жиро сметка бр. 40110-601-93464, истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Друштво за внатрешна и надворешна трговија и други услуги “БЛИК ИЛИЈА“ ДООЕЛ Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25443)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 189/2002 година е отворена стечајна постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги “Макби“ Страшо ДООЕЛ увоз-извоз од Кратово, ул. “Топе Делчев“ бр. 54 со жиро сметка 220601100273939 при Македонска банка АД Скопје и број 5100000100195-30 при КИБ АД Куманово и број на рег. влошка 02007780?-8-03-000 и Трег. бр. 7413/98 од 19.01.1999 година на Основен суд Скопје I - Скопје.

Со истото решение согласно член 64 од ЗС поради немање на имот е заклучена стечајната постапка над горе наведениот стечаен должник.

По правосилноста на решението Македонска банка АД Скопје и КИБ АД Куманово да извршат гаснење на жиро сметките на должникот, а Основниот суд Скопје I - Скопје да изврши бришење на должникот од трговскиот регистар.

Де се објави во “Службен весник на РМ“ и на огласната табла во судот.

Од Основниот суд во Куманово. (25459)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 166/02 од 06.09.2002 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за производство, промет, такси превоз и услуги “СКИМ КОМ-

ПАНИЈА КУМАНОВО“ Виолета ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. “Тоде Мендол“ бр. 2-а, се заклучува отворената стечајна постапка над Друштвото за производство, промет, такси превоз и услуги “СКИМ КОМ-ПАНИЈА КУМАНОВО“ Виолета ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. “Тоде Мендол“ бр. 2-а.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (25460)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 126/02 од 12.06.2002 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за производство, трговија и услуги “Велетрговија-96“ Велимир ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. “Иван Милутиновиќ“ бр. 19, со истото решение е заклучена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги “Велетрговија-96“ Велимир ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. “Иван Милутиновиќ“ бр. 19.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (25461)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 230/02 од Битола над ТП “НЕАТ КОМЕРЦ“ Ресен, со дејност стаклар и жиро сметка 200000263572 при Стопанска банка Скопје филијала Ресен, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (25524)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 320/97 од 19.09.2002 година, заклучена е стечајната постапка над должникот ППТ “Љоч комерц“ од Гостивар.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот при регистарското одделение на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Гостивар. (25525)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 41/2002 од 17.05.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Колонијал “ДИ-ВИШНИ“ ТП Мамути Зекирија Абдулцевад од с. Градец-Неготино Полошко, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (25526)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 190/02 од 24.09.2002 година, над ДООЕЛ “ВЛИОМИ-КОМ-ПАНИ“ со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-103001 при Агенцијата за работа со блокирани сметки, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (25694)

Основниот суд во Охрид, со решение Ст. бр. 22/2002 од 11.09.2002 година, над стечајниот должник ДООЕЛ “Илинденски војводи Охрид“ со седиште во Охрид на бул. “Туристичка“ бр. 102-2/9 со бр. на жиро сметка 530-0001001594-66, што се води во “Охридска банка“ Охрид, отвори стечајна постапка и истата не ја спроведе и ја заклучи поради немање на имот.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од судскиот регистар при Основниот суд во Битола.

Од Основниот суд во Охрид. (25696)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 228/02 од 17.09.2002 година, над ДООЕЛ Невен Битола со дејност фриз. и др. третмани и жиро сметка 500-2074-13 при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (25941)

Основниот суд во Велес, со решение Ст. бр. 7/96 од 24.09.2002 година, го смени од должност стечајниот управник над стечајниот должник претпријатие МИ Брако - Браќа Кошулчеви Велес - Стојан Марковски дипл.економист од Скопје.

За стечаен управник над стечајниот должник МИ Брако-Браќа Кошулчеви од Велес, се определува лицето Мите Страхилов дипл. економист од Велес, ул. “Киро Кучук“ бр. 44 А, со телефон бр. 043-234-587 и бр. 070-265-275.

Да се изврши примопредавање на должноста од сменетиот стечаен управник на ново определениот стечаен управник веднаш по приемот на решението. Приговорот не го одлага извршувањето на решението.

Од Основниот суд во Велес. (25942)

ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екон. од Тетово, ул. „Благоја Тоска“ бр. 22, тел. 044/332-025, запишан во Трговскиот регистар при Основен суд Скопје I - Скопје, со решение п. трег. бр. 4035/02 и влошка 02031210?-8-01-000 од 19.07.2002 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги ХИТ-КОМЕРЦ ДОО увоз-извоз Тетово, ул. „Љ.Б.Пиш“ бб, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24585)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Л. бр. 222/2002 од 30.07.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „ЛИРИЈА-КОМЕРЦ“ експорт-импорт ДОО Тетово, ул. „Горна Чаршија“ бр. 62, со жиро сметка број 41500-601-28923.

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симоски од Тетово со стан на ул. „Благоја Тоска“ бр. 222.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24586)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Л. бр. 28/2002 од 4.03.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги „МИЈАК-МАГНАТ“ д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. „Тајмишка“ бр. 56 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-205741.

За ликвидатор се определува лицето Коловски Теодосија од Скопје, со стан на ул. „Малина Попиванова“ бр. 21.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24790)

Ликвидаторот Мирјана Никола Филипче од Скопје, ул. „Питу Гули“ бр. 53, објавува дека со решение П.трэг. бр. 3942/02 од 09.07.2002 на Основен суд Скопје I - Скопје и регистарска влошка 02002525?-8-09-000, отворена е ликвидациона постапка над должникот Приватна здравствена организација-ординација по општа медицина и лабораторија ИНФЕКТА, Мирјана Никола Филипче ДООЕЛ Скопје, Општина Карпош, ул. „Думајска“ бр. 38, со жиро сметка 280-0000000245-10 Алфа Банка АД Скопје и ЕДБ. 4030998341036.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, најдоцна во рок од 30 дена од последното објавување.

Од ликвидаторот. (24806)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л. бр. 134/02 од 6.09.2002 година се отвора ликвидациона постапка поднесена од Претпријатие за трговија и сервисни услуги увоз-извоз п.о. Кондор промет Штип, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Претпријатие за трговија и сервисни услуги увоз-извоз п.о. Кондор промет Штип се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од трговскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (24836)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Л. бр. 425/2001 од 26.03.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „Б и Ч - Промет“ ДОО увоз извоз - Скопје, со седиште на ул. „Никола Карев“ бр. 51/1 и ж-сметка 40110-601-202477.

За ликвидатор се определува лицето Атанасовска Љубинка од Скопје, ул. „Никола Карев“ бр. 51/1.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24847)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Л. бр. 505/2000 од 05.07.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за водење книговодство, проектирање, изработка на техничка документација „I КНИГОВОДСТВЕНО БИРО“ од Скопје, ул. „Ј. Сандански“ бр. 22/II-18 од Скопје со жиро сметка 40100-601-64521.

За ликвидатор се определува лицето Каме Кузмановска од Скопје, со стан на ул. „Ј. Сандански“ бр. 22/II-18.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24876)

Ликвидаторот Бајрами Авни од Куманово, ул. „Октомвриска револуција“ бр. 52/3, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4468/2002 од 04.07.2002 година, објавува дека Друштвото за надворешен и внатре-

шен промет на големо и мало ХИТ Хакик ДООЕЛ - Куманово, ул. „Доне Божинов“ бр. 43, со жиро сметка број: 510-0000001776-19, депонент К.И.Б. АД - Куманово, е во ликвидација. Телефони за контакт: 031/413-464, 070 539 118.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (24919)

Ликвидаторот Бајрами Авни од Куманово, ул. „Октомвриска револуција“ бр. 52/3, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3568/2002 од 04.07.2002 година, објавува дека Друштвото за трговија, туризам и услуги ЈЕТОНККОМЕРЦ Агим ДООЕЛ експорт импорт - с. Лојане, Липково, и жиро сметка број: 40900-601-36152, е во ликвидација. Тел. за контакт: 031/413-464, 070 539 118.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (24920)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Л. бр. 208/0202 од 9.07.02 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет и услуги „МАЕКС“ ц.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Владимир Комаров“ бр. 20/4, со жиро сметка 40100-601-61423.

За ликвидатор се определува лицето Арминовски Мито од Скопје, со стан на ул. „Петар Манџуков“ бр. 23 б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25191)

Ликвидаторот Жаклина Павиќевик од Радовиш, ул. „Вардарска“ бр. 25, запишана како ликвидатор под П. Трег. бр. 840/02 во трговскиот регистар при Основниот суд во Штип, објавува дека Друштвото за трговија и услуги увоз-извоз Алиса Буов Александар и др. јтд. Радовиш, ул. „Лисец“ бр. 2, со број на жиро сметка 41310-601-48407, отворена при ЗПП Радовиш, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24384)

Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 478/2002 од 23.07.2002 година, во регистарска влошка бр. 03008047?-1-09-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на ликвидатор на Друштвото за трговија и угостителство Манор Илиев Марјанчо и др. јтд. Виница, ул. „Крушевска Република“ бр. 44.

Се брише: Илиев Марјанчо застапник на друштвото со стан на ул. „Крушевска Република“ бр. 44 во Виница со неограничени овластувања во застапувањето во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Се запишува: ликвидатор Весна Милева од Штип, ул. „Пиринска“ бр. 57.

Пречистен текст: Весна Милева - ликвидатор со неограничени овластувања и застапник во надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд во Штип. (25231)

Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 690/02 од 15.07.2002 година, во регистарска влошка бр. 03002874?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на ликвидатор на Друштвото за производство и трговија Алмако јтд, Дарко Шехтански и др. извоз-увоз Делчево, бул. „Македонија“ бб.

Се брише: Дарко Шехтански од Делчево, ул. „4-ти Јули“ бр. 7, управител без ограничување и застапник во надворешнотрговскиот промет.

Се запишува: ликвидатор Весна Милева, ул. „Пиринска“ бр. 57, Штип.

Пречистен текст: Весна Милева - ликвидатор со неограничени овластувања и застапник во надворешнотрговскиот промет, која живее на ул. „Пиринска“ бр. 57, Штип.

Од Основниот суд во Штип. (25232)

Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 584/02 од 18.07.2002 година, во регистарска влошка бр. 03006228?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на одлуката за именување на ликвидатор на Друштвото за производство, трговија и услуги Брако доел Штип, ул. „Борко Талев“ бр. 60, Штип.

За ликвидатор на Друштвото за производство, трговија и услуги Брако доел Штип се именува Мишева Ленче.

Од Основниот суд во Штип. (25233)

Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 686/2002 од 18.07.2002 година, во регистарска влошка бр. 03008623?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар именувањето на ликвидатор на Друштвото за производство, трговија, услуги и увоз извоз Колин Комерц доел Штип, ул. „Енгелсова“ бр. 7/14.

За ликвидатор на Друштвото за производство, трговија и услуги и увоз извоз Колин Комерц доел Штип се именува управителот Николова Лидија од Штип, ул. „Енгелсова“ бр. 7/14.

Ликвидаторот ќе го застапува друштвото без ограничувања.

Од Основниот суд во Штип. (25234)

Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 692/02 од 18.07.2002 година, во регистарска влошка бр. 03001824?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на ликвидатор на Друштвото за производство, трговија и угостителство Поли доел Славе извоз-увоз Македонска Каменица, ул. „Маршал Тито“ бр. 18.

Се брише: Славе Коцевски од Македонска Каменица, ул. „Првوماјска“ бр. 1/6 - управител со неограничени овластувања и застапник во надворешнотрговскиот промет.

Се запишува: ликвидаторот Весна Милева со неограничени овластувања и застапување во надворешнотрговскиот промет.

Пречистен текст: Весна Милева - ликвидатор со неограничени овластувања и застапување во надворешнотрговскиот промет, ул. „Пиринска“ бр. 57, Штип.

Од Основниот суд во Штип. (25235)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П. Л. бр. 194/02 година од 27.06.02 година, е отворена ликвидациона постапка над дол-

жникот Претпријатие во приватна сопственост за трговија „ГЕРПОРТ“ ДОО од Скопје, ул. „Никола Малешевски“ бр. 39/1-1, со жиро сметка 40100-601-373278.

За ликвидатор се определува лицето Китановски Тихомир од Скопје, со стан на ул. „Симче Настевски“ бр. 356.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25608)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П. Л. бр. 192/02 година од 27.06.02 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет и производство увоз-извоз „ТЕА КОМЕРЦ“ ЦО од Скопје, ул. „24“ бр. 20 с. Вучидол, со жиро сметка 40120-601-140616.

За ликвидатор се определува лицето Ратко Брњарчевски од Скопје, со стан на ул. „24“ бр. 20 с. Вучидол.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25613)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П. Л. бр. 212/02 година од 15.07.02 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за градежни услуги и трговија „ИГЕМОТ“ ЦО увоз-извоз, станица Зелениково - Скопје, со жиро сметка 40100-601-277904.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски од Скопје, со стан на бул. „АВНОЈ“ бр. 72/2-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25640)

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 68/4 со тел: 454-808, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3559/2002, објавува дека Трговското друштво на големо и мало увоз-извоз МАК СИРОВИ-НА Маријан ДООЕЛ Скопје, со број на жиро сметка 40100-601-35753 отворена при Агенција за блокирани сметки е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (25675)

Ликвидаторот Јордан Наумовски од Скопје, ул. „Мите Богоевски“ бр. 62, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. бр. 4304/02, објавува дека Друштвото за градежништво, транспорт, производство, промет и услуги КАЕЛ КОМЕРЦ Јордан ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и со број на жиро сметка 360016010023576 отворена при Поштенска банка А.Д. Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (25450)

Ликвидаторот Мирјана Тодоровска од Валандово, ул. "Моша Пијаде" бр. 1, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. 4048/2002, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛГОТ Мирјана ДООЕЛ увоз-извоз Валандово, ул. "Моша Пијаде" бр. 1 со жиро сметка бр. 220451100112393 отворена при Македонска банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (25456)

Ликвидаторот Петар Трбојевиќ од с. Јосифово-Валандово, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Л. бр. 164/2002 од 27.06.2002 година, објавува дека Претпријатието за транспорт и трговија на големо и мало ТР-БО-ТРАНС ДОО извоз-увоз с. Јосифово-Валандово со жиро сметка бр. 41301-601-11849 пренесена во Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје - филијала Струмица е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (25455)

Ликвидаторот Данче Поцкова од Гевгелија, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 5, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. 4227/2002 од 05.09.2002 година, објавува дека Друштвото за трговија и услуги ПОЦКА-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 5, со жиро сметка бр. 200000034568464 отворена при Стопанска банка филијала Гевгелија е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (25454)

Ликвидаторот Радмила Ивановска од Скопје, ул. "Трифун Хаџи Јанев" бр. 7/4-3, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 3695/2002 од 26.06.2002 година објавува дека Друштвото за инженеринг, промет и услуги ВИВА-2000 Емил ДООЕЛ Скопје, ул. "Трифун Хаџи Јанев" бр. 7/4-3 и со број на жиро сметка 300000000216734 отворена при Комерцијална банка филијала во Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (25453)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 139/2002 од 02.07.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало "МАЦ КОМЕРЦ 93 ДОО увоз-извоз - Скопје, с. Кадино Село и жиро сметка 40110-601-229037.

За ликвидатор се определува Алексиќ Срѓан од Скопје, ул. "Железничка" бр. 30.

Ликвидаторот, без одлагање три пати во интервали не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги повикува доверителите да ги пријават своите побарувања во рок кој не може да биде подолг од три месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25457)

Ликвидаторот Илија Ристески од Скопје, ул. "Волгоградска" бр. 4-3/4, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје како регистарски суд, со решение П. Трег. бр. 3064/2002, објавува дека Друштвото за трговија на големо и мало "ИЛГО-КОМЕРЦ Илија" ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Горѓи Андреевиќ Кун" бр. 26 а, со жиро сметка 300-1050061 во Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (25466)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 161/2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатието за производство, промет и услуги "ВЕНИ АГ" ДОО експорт-импорт Неготино с. Добри Дол - Гостивар, со жиро сметка 41510-601-54432.

За ликвидатор се определува лицето Манојловски Ќире од Гостивар, ул. "Живко Брајковски" бр. 69.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25527)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 171/02 од 19.09.2002 година, отвори ликвидациона постапка над Претпријатието за трговија на големо и мало во приватна сопственост "Јасика" п.о.Штип и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (25528)

Ликвидаторот Балова Снежана од Штип, ул. "Кочо Рацин" бр. 2, Штип запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. трег. бр. 842/02, објавува дека Друштвото за трговија, услуги и угостителство Натура Еуро-С ДОО Штип и со број на жиро сметка 220481100233302 отворена при Македонска банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (25591)

Ликвидаторот Балова Снежана дипл. екк. од Штип, ул. "Кочо Рацин" бр. 2, Штип запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. трег. бр. 667/02, објавува дека Јавното трговско друштво за трговија и услуги Сарај-99 Блашка Накашева и др. јтд увоз-извоз Кочани со број на жиро сметка 40400-601-41726 отворена при ЗПП Штип е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (25592)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Пепелиште, парцела број 1329 во место викано "Врежот" нива со површина од 1100 м² во Катастарска општина Пепелиште, сопственост на Нечев Петре од Велес, ул. "А.Шурков" бр. 41. Цена на продажба 10.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (25385)

Се продава пасиште построено на КП бр. 840/3-8 на м.в. "Лозје" пасиште од 3-та класа со површина од 363 м² заведено во Пл. бр. 978 за КО Здунџе сопственост на Јовческа вд. Петре Дулберка и Јовчески Петре Горѓи од с. Здунџе-Гостивар за цена од 600.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Браќа Гиновски" бр. 73, Гостивар. (25386)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 1-20/3 нива од 4 класа на м.в. "Керамидница" во површина од 400 м² запишана во Пл. бр. 902 за КО Беловиште сопственост на Спасеноски Горѓе Трифе од с. Беловиште за купопродажна цена од 55.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, кеј. "Братство" бр. 5-А. (25387)

Сопственикот Путовик Радислав од Скопје, ул. Ѓоре Ѓорески" бр. 15, својата недвижност - лозје 4 класа во површина 5.114 м² во м.в. "Мачковец" на КП 4774/1 КО Кучевиште по Пл. 2118, го продава за 30,00 денари 1 м².

Се повикуваат сопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Ирфан Јонувоски општина Чаир, Скопје, ул. "2 Македонска Бригада" бр. 54. (25465)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Неготино-вон, парцела број 1149/3 во место викано "Криволачко" нива со површина од 4202 м² во Катастарска општина Неготино-вон. Сопственост на Исмаилова Станка од Кавадарци, ул. "Кочо Рацин" бр. 41 и Станкова Елеонора од Неготино, ул. "Никола Петров" бр. 7. Цена на продажба 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (25534)

Се продава земјоделско земјиште во: КО Паликура, КП бр. 205 дел 2, план 003, скица 028 м.в. "Маркова Лака" култура - нива, класа 2 со вкупна површина од 2.926 м², во сопственост на Методи Темелков од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 241 издаден од Државен завод за геодетски работи, Одделение за прмер и катастар Кавадарци, за цена од 20,00 денари за 1 м².

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (25535)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/7 (една седмина) идеален дел од: КП 742/2, план 4, скица 11, викано место "Црничиње", култура нива, класа 3, со површина од 3218 м², запишана во поседовен лист бр. 835 за КО Бардовци сопственост на Стојановски Младен, Стојановски Војо и Стојановски Трајан за вкупна цена од 350.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на предимство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Златко Николовски, бул. "Партизански одреди" бр. 68 (барака 6), Карпош, Скопје. (25559)

Се продава идеална 1/3 (една третина) од земјоделско земјиште: КП 530, план 5, скица 7, во м.в. "Село", нива, класа 3, површина од - 1346 м², КП 530, план 5, скица 7, во м.в. "Село", под објект, површина - 54 м², КП 531, план 5, скица 7, во м.в. "Село", двор - 500м², КП 531, план 5, скица 7, во м.в. "Село", нива, класа 3, површина - 95 м², КП 531, план 5, скица 7, во м.в. "Село", под објект, површина - 94 м², КП 720/2, во м.в.

“Маркова страна“, нива, класа 5, површина - 11003 м², КП 1464/1, план 9, скица 21, во м.в. “Ловчен“, нива, класа 4, површина - 9790 м², сите заведени во Поседовен лист бр. 159 за КО Тронеѓа, на име на Лексик Бранко од Трговиште, купопродажна цена од 30 денари по метар квадратен, земјиште под објект, двор, под објект, цена по договор.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во “Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до Алексик Бранко, ул. “Краља Петра I“ бр. 75, 17525 Трговиште, Србија, СР Југославија. (25606)

Се продава недвижен имот - пасиште, 5-та класа со вкупна површина од 158 м², што се наоѓа на КП 254/3, пасиште од 5-та класа со површина од 305 м², што се наоѓа на КП 254/6, пасиште од 5-та класа со површина од 127 м², што се наоѓа на КП 254/10 и нива 6-та класа со површина од 600 м², што се наоѓа на КП 255/1, м.в. “Буртурес“ КО Горно Соње, сопственост на Круме Мојсов од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на Република Македонија“, доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Снежана Сардовска од Скопје, на ул. “Иван Козаров“ бр. 24, локал 23 (ДТЦ “Стара Рампа“). (25616)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр. 1351090 издаден од СБР-Тетово на име Ферати Мемет, с. Одри, Тетово. (25533)

Пасош бр. 0130797 издаден од СБР-Скопје на име Марик Марија, Скопје. (25540)

Пасош бр. 1328696/99 издаден од СБР-Скопје на име Ибраими Енис, ул. “Марко Крале“ бр. 26-б, Скопје. (25541)

Пасош бр. 1257770 издаден од СБР-Скопје на име Брзанов Борче, ул. “К. Новаковиќ“ бр. 44/2-2, Скопје. (25543)

Пасош бр. 534973/94 издаден од СБР-Скопје на име Стаменковска Пелагија, ул. “Народен Фронт“ бр. 23/5-13, Скопје. (25572)

Пасош бр. 533246/94 издаден од СБР-Скопје на име Стаменковски Ристо, ул. “Народен Фронт“ бр. 23/5-13, Скопје. (25574)

Пасош бр. 1483426 на име Арун Бејтулаи, с. Челопек, Тетово. (25583)

Пасош бр. 1468525 на име Стојчева Весна, с. Мокриево бр. 218, Струмица. (25585)

Пасош бр. 954737/96 издаден од СБР-Скопје на име Василевски Марјан, ул. “Г. Сугаре“ бр. 8/6-6, Скопје. (25588)

Пасош бр. 1296455/99 издаден од СБР-Куманово на име Сефедин Реџеми, ул. “Х. Карпош“ бр. 32, Куманово. (25589)

Пасош бр. 1274338/99 издаден од СБР-Скопје на име Ризвановиќ Фадил, с. Батинци 109, Скопје. (25593)

Пасош бр. 1255373 издаден од СБР-Гостивар на име Абдули Јахи, с. Чегране, Тетово. (25602)

Пасош бр. 391849/94 издаден од СБР-Скопје на име Руфки Рамадани, с. Дворце, Скопје. (25611)

Пасош бр. 484082/94 издаден од СБР-Скопје на име Северџан Расим, ул. “Виетнамска“ бр. 10-б, Скопје. (25615)

Пасош бр. 1349139 издаден од СБР-Тетово на име Сулејмани Валидин, с. Боговиње, Тетово. (25620)

Пасош бр. 1341659/99 издаден од СБР-Тетово на име Муртезани Авдилџемил, С. Групчин, Тетово. (25637)

Пасош бр. 1294351 издаден од СБР-Скопје на име Незир Османи, с. Кожле, Скопје. (25638)

Пасош бр. 1702880 издаден од СБР-Тетово на име Ислами Африм, с. Селце, Тетово. (25663)

Пасош бр. 1334969 на име Јованов Гоце, с. Калугерица, Радовиш. (25665)

Пасош бр. 844466 на име Аризанов Митко, с. Дражево бр. 100, Струмица. (25667)

Пасош бр. 106720 на име Никола Видиновски, ул. “Солунска“ бр. 63, Битола. (25670)

Пасош бр. 1389201 на име Зубери Линдона, Струга. (25671)

Пасош бр. 0052034 на име Попоски Горан, Струга. (25672)

Пасош бр. 1402121 на име Џафери Фатмира, ул. “Г. Делчев“ бр. 90, Гостивар. (25673)

Пасош бр. 737062 на име Асани Фаредин, с. Јажинце, Тетово. (25676)

Пасош бр. 1042555 издаден од СБР-Тетово на име Мухамед Јусуфи, с. Палатица, Тетово. (25679)

Пасош бр. 1732699 на име Ѓорѓиевски Горан, ул. “М. Тито“ бб, Делчево. (25584)

Пасош бр. 1555635/01 издаден од СБР-Скопје на име Мехмедовиќ Кимета, с. Оризари, Велес. (25703)

Пасош бр. 1284612/99 издаден од СБР-Тетово на име Земри Саити, с. Стримница, Тетово. (25706)

Пасош бр. 0002098/01 издаден од Министерство за надворешни работи-Скопје на име Чагоровиќ Виолета, ул. “С. Настевски“ бр. 11-а, Скопје. (25716)

Пасош бр. 1663707/01 издаден од СБР-Скопје на име Атанасовски Никола, ул. “Јуриј Гагарин“ бр. 23/4-4, Скопје. (25719)

Пасош бр. 1570256/01 издаден од СБР-Тетово на име Иљоски Звонко, с. Теарце, Тетово. (25738)

Пасош бр. 250725/94 издаден од СБР-Тетово на име Араман Шерифе, ул. “153“ бр. 6, Тетово. (25743)

Пасош бр. 1230494/99 издаден од СБР-Скопје на име Аџковски Панче, ул. “П. Манџуков“ бр. 1, Скопје. (25744)

Пасош бр. 1706967 издаден од СБР-Тетово на име Сали Рамиз, ул. “Браќа Симовски“ бр. 30, Тетово. (25830)

Пасош бр. 157356 издаден од СБР-Скопје на име Јакупи Ајтен, ул. “Места“ бр. 24, Скопје. (25869)

Пасош бр. 1578755 на име Трајкоски Рубинчо, ул. “В. Влаховиќ“, Прилеп. (25875)

Пасош бр. 1409387 на име Исмаили Везир, с. Шум, Струга. (25879)

Пасош бр. 1360570 на име Војнеска Магдалена, ул. “М. Јорданоски“ бр. 165-А, Охрид. (25880)

Пасош бр. 1262529 на име Арифџи Миљазим, ул. “Влашки Пат“ бр. 96, Кичево. (25881)

Пасош бр. 1337777 на име Матевски Цветан, с. Вранештица, Кичево. (25883)

Пасош бр. 1525246 на име Димитров Васко, ул. "Сремски Фронт" бр. 27/8, Штип. (25885)

Пасош бр. 805335 на име Венцо Гаврилов, с. Зрновци, Кочани. (25887)

Пасош бр. 031662 издаден од СБР-Скопје на име Аврамовски Драги, ул. "Кавалска" бр. 18, Скопје. (25898)

Пасош бр. 1644743/01 издаден од СБР-Скопје на име Буњамин Шабани, с. Студеничани, Скопје. (25899)

Пасош бр. 934466 на име Фарук Јусуфовски, с. Новорово, Крушево. (16852)

Пасош бр. 1015181/97 издаден од СБР-Скопје на име Лазаровски Борче, ул. "Г. Димитров" бр. 21/1- 12, Скопје. (25972)

Пасош бр. 1086478 издаден од СБР-Скопје на име Фаик Бахтијари, ул. "В. С. Бато" бр. 41/88, Скопје. (25974)

Пасош бр. 1091620 издаден од СБР-Тетово на име Илир Ибраими, с. Боговиње, Тетово. (25978)

Пасош бр. 1434111 издаден од СБР-Скопје на име Валканов Дарко, ул. "Ж. Зрењанин" бр. 80-б, Скопје. (25985)

Пасош бр. 0598735 издаден од СБР-Скопје на име Стојановски Трајан, ул. "П. Кашев" бр. 7, Скопје. (25987)

Пасош бр. 1354665/00 издаден од СБР-Скопје на име Цветат Селмани, ул. "147" бр. 12, Скопје. (25991)

Пасош бр. 1771767 издаден од СБР-Скопје на име Влатко Донеv, с. Волково ул. "26" бр. 34/1, Скопје. (25995)

Пасош бр. 811218 издаден од ОВР-Валандово на име Карамучев Мирчо, Валандово. (25997)

Пасош бр. 0821998 издаден од СБР-Скопје на име Ле Фи Фи, ул. Ф. Розман 2 а, Скопје. (25998)

Пасош бр. 1136941 издаден од СБР-Тетово на име Амети Амир, ул. "Б. Тоска" бр. 125, Тетово. (26000)

Пасош бр. 1400059/02 издаден од СБР-Тетово на име Амити Раиф, с. Копаница, Тетово. (26004)

Пасош бр. 1099011/98 издаден од СБР-Скопје на име Ле Адам Лин, ул. "Ф. Розман" бр. 2-а, Скопје. (26007)

Пасош бр. 33618/93 издаден од СБР-Скопје на име Бруно Котевски, ул. "К. Новаковиќ" бр. 50/3-6, Скопје. (26025)

Пасош бр. 0915637 на име Хациевска Љиљана, ул. "Ружа Делчева" бр. 50/11, Битола. (26043)

Пасош бр. 1014100 на име Петров Петре, ул. "Г. Салај" бр. 15-3-4, Кавадарци. (26044)

Пасош бр. 1546547 на име Хајроски Захир, ул. "М. Тито" бр. 449, Кавадарци. (26044)

Чекови од тековна сметка бр. 13652405 со бр. 0012-001763665 издадени од Комерцијална банка на име Спасовска Благица, Скопје. (25560)

Чекови од тековна сметка бр. 439642 со бр. 896468, 896469 и бр. 896470 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Стојановски Борис, Скопје. (25590)

Чекови од тековна сметка бр. 14341464 од бр. 6171-068 до 6171072 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Николовски Саша, Скопје. (25601)

Чек од тековна сметка бр. 3094862 со бр. 0001005-815402 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Стојановиќ Владанка, Скопје. (25705)

Чекови од тековна сметка бр. 14509461 од бр. 6004-459 до бр. 6004464 и бр. 513259, 523740, 1695272, 1695-

273, 1695274, 1695276, 1695277 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Калиновска Милена, Скопје. (25707)

Чекови од тековна сметка бр. 14494410 од бр. 62166-36 до бр. 6216639 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Тошевски Александар, Скопје. (25710)

Чекови од тековна сметка бр. 203082639 од бр. 795-644 до бр. 795647 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Трајкова Јованка, Скопје. (25959)

Чекови од тековна сметка бр. 13738372 од бр. 6445-225 до бр. 6445232 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Атанас Николов, Скопје. (25980)

Чекови од тековна сметка бр. 13304/89 од бр. 145343 до бр. 145352 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Филиповска Ангелина, Скопје. (25984)

Работна книшка на име Идризи Африм, Скопје. (25519)

Работна книшка на име Идризи Ајсели, Скопје. (25520)

Работна книшка на име Божинов Јане, Скопје. (25523)

Работна книшка на име Сашо Симиќ, Скопје. 25536

Работна книшка на име Круеви Шпејтим, Скопје. (25537)

Работна книшка на име Томислав Ристов, Скопје. (25539)

Работна книшка на име Митре Петкоски, с. Лескоец, Охрид. (25542)

Работна книшка на име Идризоски Урме, ул. "Бистрица" бр. 9, Охрид. (25544)

Работна книшка на име Идризовски Рамадан, с. Зелениково, Скопје. (25547)

Работна книшка на име Јакимовски Емил, ул. "Д. Божинов" бр. 16, Куманово. (25554)

Работна книшка на име Кипријановски Игор, с. Амзабегово, Св. Николе. (25556)

Работна книшка на име Марушка Јанкова, ул. "5-ти Конгрес" бр. 29, Штип. (25562)

Работна книшка на име Читкушев Кирил, ул. "Првомајска" бр. 2, Штип. (25564)

Работна книшка на име Николовски Борис, с. Теово, Велес. (25573)

Работна книшка на име Пајазити Идриз, Скопје. (25598)

Работна книшка на име Касами Нехад, Скопје. (25599)

Работна книшка на име Адем Каил, Скопје. (25605)

Работна книшка на име Ѓорѓиоска Ленче, Скопје. (25612)

Работна книшка на име Орце Ангеловски, Крива Паланка. (25618)

Работна книшка на име Афродита Абедин, Куманово. (25622)

Работна книшка на име Цацев Војчо, Кочани. (25628)

Работна книшка на име Божиновски Миле, Кочани. (25629)

Работна книшка на име Јованов Бојанчо, Радовиш. (25639)

Работна книшка на име Упчев Петар, Стар Дојран, Гевгелија. (25646)

Работна книшка на име Стафидова Живка, Гевгелија. (25647)

Работна книшка на име Коларова Сузана, ул. "Ј. Осмаков" бр 12, Велес. (25650)

Работна книшка на име Дивна Рабадиевска, Ресен. (25655)

- Работна книшка на име Наумовски Антонио, Скопје. (25664)
- Работна книшка на име Докузовска Клаудија, Охрид. (25682)
- Работна книшка на име Капчев Зоран, Скопје. (25695)
- Работна книшка на име Зоран Киранциски, Скопје. (25697)
- Работна книшка на име Кире Петровски, с. Д. Српци, Битола. (25798)
- Работна книшка на име Стерјовска Лена, Битола. (25799)
- Работна книшка на име Јакимовски Марјан, ул. "Т. Велков" бр. 5/2, Куманово. (25801)
- Работна книшка на име Божинов Љупчо, Радовиш. (25805)
- Работна книшка на име Маркоски Рубин, ул. "Радовишка" бр. 108-Б, Битола. (25825)
- Работна книшка на име Ресмије Мемеди, ул. "Октомвриска Революција" бр. 24, Куманово. (25836)
- Работна книшка на име Чочова Ана, Скопје. (25878)
- Работна книшка на име Јовески Сашо, Скопје. (25893)
- Воена книшка на име Сафет Сефер, Скопје. (25521)
- Воена книшка на име Ибраим Елвис, Скопје. (25610)
- Воена книшка на име Михајловиќ Далибор, с. Лопате, Куманово. (25623)
- Воена книшка на име Музафер Тахири, Скопје. (25722)
- Воена книшка бр. 039-078 на име Николовски Кирил, Кавадарци. (25814)
- Свидетелство на име Каров Гоце, с. Тронега, Куманово. (25545)
- Свидетелство на име Зекир Нуредин, Ресен. (25549)
- Свидетелство од 6 одделение на име Станоевска Стојна, Крива Паланка. (25553)
- Свидетелство од 8-мо одделение на име Керлиски Сунај, Пехчево, Берово. (25555)
- Свидетелство од 8 одделение на име Ристовски Трајче, с. Милино, Св. Николе. (25558)
- Свидетелства од 1, 2 и 3 година на име Коцев Дејан, Штип. (25563)
- Свидетелство од 8 одделение на име Павловски Ѓорѓи, Радовиш. (25566)
- Свидетелство на име Зејнулаи Елуш, Гостивар. (25568)
- Свидетелства од 2 и 3 година на име Јованов Илчо, Св. Николе. (25570)
- Свидетелство на име Стефанова Даниела, Велес. (25575)
- Свидетелство на име Најдоски Никола, Демир Хисар. (25581)
- Свидетелство на име Спасовски Бранко, Крива Паланка. (25617)
- Свидетелство на име Љуљзими Зимери, с. Лојане, Куманово. (25621)
- Свидетелство од 8 одделение на име Стојан Андов, Берово. (25624)
- Свидетелство од 3 одделение на име Стаменков Пе-ро, Кочани. (25626)
- Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Н. Н. Борче" Скопје на име Љуан Селими, Скопје. (25627)
- Свидетелство на име Димков Зоран, Кочани. (25630)
- Свидетелство на име Сашко Јосев, Штип. (25633)
- Свидетелство за 4 година издадено од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Емини Шемседин, Скопје. (25634)
- Свидетелство од 8 одделение на име Незајете Хали-ли, с. Селце, Тетово. (25635)
- Свидетелство од 4 година на име Јерамазов Антонио, Радовиш. (25636)
- Свидетелство на име Тричковска Ленче, с. Ораовица, Радовиш. (25642)
- Свидетелство за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издаде-ни од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Артан Мејдини, Прилеп. (25643)
- Свидетелство на име Бељуровски Мустафа, Гевге-лија. (25648)
- Свидетелство од 8 одделение на име Војнески Иле, с. Секирце, Прилеп. (25651)
- Свидетелство од 8 одделение издаден од ОУ "П. Дас-кал" на име Најдоски Златко, Прилеп. (25652)
- Свидетелство на име Ангелеска Невенка, Прилеп. (25653)
- Свидетелство на име Бецети Нусрет, Тетово. (25659)
- Свидетелства на име Стојчиќ Југослав, с. Тронега, Куманово. (25678)
- Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадени од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Пашо Ибрахим, ул. "29 Ноември" бр. 248, Ресен. 25685
- Свидетелство за 1 година издадено од ГУЦ "Здравко Цветковски"-Скопје на име Емини Суат, Скопје. (25766)
- Свидетелства за 3 и 4 година и диплома издадени од гимназијата "Никола Карев"-Скопје на име Прентик Един, Скопје. (25775)
- Свидетелство од 5 одделение на име Николајчо Пет-ров, Куманово. (25796)
- Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Крсте Мисирков"-Скопје на име Салтирова Тања, Скопје. (25802)
- Свидетелство на име Виктор Атанасов, Радовиш. (25804)
- Свидетелство од 4 година на име Дејан Трајанов, Ра-довиш. (25806)
- Свидетелство на име Стојановска Сузана, Велес. (25816)
- Свидетелство на име Иванов Тони, Велес. (25817)
- Свидетелство од 4 одделение на име Најдоски Горан, Прилеп. (25824)
- Свидетелство од 7 одделение на име Грозданоска Марина, Мак. Брод. (25829)
- Свидетелство од 8 одделение на име Имран Хо-да, ул. "Илинденска" бр. 174, Тетово. (25831)
- Свидетелство на име Зимбери Арбен, с. Романовце, Куманово. (25833)
- Свидетелство на име Исени Реџеп, Кочани. (25848)
- Свидетелство од 8 одделение на име Стојанче Му-шев, с. Чардаклија, Штип. (25859)
- Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година издадени од гимназијата ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Апо-столовска Билјана, Ресен. (25866)
- Свидетелство на име Бесник Асани, с. Неготино, Гос-тивар. (25867)
- Свидетелство на име Арифџи Бесник, Гостивар. (25868)
- Индекс бр. 42696 издаден од Економски Факултет - Скопје на име Албановски Димитар, Скопје. (25561)
- Индекс бр. 33564 издаден од Правен Факултет-Скоп-је на име Мустафоска Хана, Охрид. (25587)
- Индекс бр. 1052 на име Качароска Јасмина, Прилеп. (25660)
- Диплома на име Ненад Денковски, с. Младо На-горичане, Куманово. (25546)

Диплома за средно образование на име Секулоски Бранислав, с. Брвеница, Тетово. (25548)

Диплома на име Кискинова Јасмина, ул. "Т. Даскалот" бр. 2, Скопје. (25557)

Диплома на име Причков Димче, Штип. (25565)

Диплома од средно образование на име Величкова Македонка, Радовиш. (25567)

Диплома издадена од ЕМУЦ "Никола Тесла"-Скопје на име Бранислав Златановиќ, Скопје. (25604)

Диплома на име Хаџиќ Мирсад, Скопје. (25607)

Диплома издадена од ДСУ "Ј. Броз"-Скопје на име Ирена Петровска, Скопје. (25614)

Диплома на име Стојковска Славица, Куманово. (25619)

Диплома на име Лакалиска Весна, Веница. (25625)

Диплома од средно образование на име Богатинова Даниела, ул. "Е. Кардел" бр.14,Св.Николе. (25631)

Диплома на име Стојчески Оливер, ул. "Даме Груев" бр. 63-А, Прилеп. (25654)

Диплома издадена од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Далипи Ферди, Ресен. (25661)

Диплома издадена од ДСЦ "Цар Самоил"-Ресен на име Шушевски Сашо, с. Подмочани, Ресен. (25662)

Диплома издадена од ХУЦ "М. К. Склодовска"-Скопје на име Трпеска Силвана, Скопје. (25701)

Диплома издадена од ОУ "Јовче Теслинков" на име Филиповска Христина, с. Мамутчево, Велес. (25704)

Диплома издадена од ДЕТУ "Михајло Пупин"-Скопје на име Игор Кузмановски, Скопје. (25717)

Диплома за средно образование на име Карпузова Славица, ул. "Г. Сурчев" бр. 18, Радовиш. (25803)

Диплома на име Горѓевиќ Јасмина, Куманово. (25834)

Диплома на име Наумов Ванчо, ул. "Ј. Иванов" бр. 22-А, Штип. (25835)

Диплома на име Даниела Салтирова, Делчево. (25837)

Диплома на име Диме Петрески, ул. "Страшо Пинџур" бр. 1/1, Веница. (25845)

Диплома на име Андонова Натка, Штип. (25855)

Диплома на име Домчо Михајловски, ул. "Б. Вељановски" бр. 77, Гостивар. (25891)

Здравствена книшка на име Саније Елмазова, Битола. (25550)

Здравствена книшка на име Неделковска Богдана, Битола. (25551)

Здравствена книшка на име Неделковски Драги, Битола. (25552)

Здравствена книшка на име Костовски Владо, Битола. (25569)

Здравствена книшка на име Богоевска Цветанка, Велес. (25571)

Здравствена книшка на име Захиде Рустемова, Велес. (25576)

Здравствена книшка на име Јанковска Ката, Велес. (25577)

Здравствена книшка на име Сандра Давчева, Велес. (25578)

Здравствена книшка на име Иванов Марјанчо, Велес. (25579)

Здравствена книшка на име Панов Игор, Злетово, Пробиштип. (25632)

Здравствена книшка на име Мемедова Ѓула, Велес. (25649)

Здравствена книшка на име Васовска Лоза, Битола. (25656)

Здравствена книшка на име Илјоски Николче, Битола. (25657)

Здравствена книшка на име Нацка Радевска, Битола. (25658)

Здравствена книшка на име Дервишов Зоран, Велес. (25684)

Здравствена книшка на име Целилоска Нермина, с. Житоше, Крушево. (25822)

Здравствена книшка на име Димоски Дејан, нас. Стрежево, Битола. (25827)

Дозвола АДР бр. 2306 издадена од Министерство за транспорт и врски Скопје на име Саити Авдула, с. Арачиново, Скопје. (25586)

Даночна картичка издадена од Управа за приходи на име Славко Николоски, Тетово. (25582)

Даночна картичка издадена од Управа за приходи на име ТП Нику Валон Рамку, Дебар. (25677)

Даночна картичка бр. 4030998349207 издадена од Управа за приходи Скопје на име МПЦ Скопска епархија, Скопје. (25755)

Даночна картичка бр. 4030994123581 издадена од Управа за приходи Скопје на име АН - ВИ, Скопје. (25797)

Даночна картичка бр. 4030987108771 издадена од Управа за приходи на име Ставрев Диматар, ул. "М. Горки" бр. 5, Струмица. (25876)

Штедна книшка бр. 8271/190 издадена од Штедилница Алкоса на име Лидија Ефтимова, ул. "К. Маркс" бр. 16, Штип. (25683)

НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНА ГЛАВНИЦА

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3278/2002 од 16.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 020361217-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар намерувано намалување на Друштвото за производство, промет и услуги СТАРТ Марија и други ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 50.

Се запишува намерувано намалување на основната главница.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3278/2002. (25702)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-67/274 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ПО ТРЕТ ПАТ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за одбрана, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

2. Предмет на набавката: свежи колачи по Список бр. 1.

Заинтересираните понудувачи списокот со бараните количини на производи и сите други потребни елементи можат да го добијат во просториите на Министерството за одбрана, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, соба 710, во време од 10,00 - 13,00 часот.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

5. Бараните производи по својот квалитет треба во целост да ги исполнуваат условите предвидени со важечките прописи и нормативи.

6. Набавката е не делива.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот,

- цена со пресметан ДДВ. ДДВ посебно да е пресметан и искажан во цената,

- начин на плаќање,

- рок на испорака,

- опис на квалитет и потекло на производот.

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

- техничко технолошки бонитет, расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката,

- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,

- документ за бонитет издаден од Централниот регистар,

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,

- доказ - извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или е во процес на ликвидација,

- доказ - извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не е му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност.

Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци.

Критериум за избор на најповолен понудувач:

- техничко технолошки можности

за производство-испорака и квалитет50 бода,

- цена40 бодови,

- начин и услови на плаќање.....5 бодови,

- рок на испорака.....5 бодови.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки и таа се доставува во еден оригинален примерок, што треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот на адреса: Министерство за одбрана, ул. "Орце Николов" бб, Скопје најдоцна до 22.10.2002 година или со предавање на Комисијата за јавни набавки на лице место, на денот на јавното отворање.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 23.10.2002 година со почеток во 10,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние понуди кои не се изработени според тендерската документација, како и оние кои не се во согласност со одредбите од Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/28 23 84.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98, 50/01 и 2/02), Комисијата за јавни набавки на Државниот завод за ревизија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/02 ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА КОМПЈУТЕРИ И КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Набавувач е Државниот завод за ревизија ул. „Маршал Тито“ бр. 12/3, Палата Македонија, Скопје, Р. Македонија.

1.2. Предмет на набавката: компјутери и компјутерска опрема.

1.3. Вид и количина:

Ред. бр.	ОПИС	Количина
I	Компјутери brand name	7
	Processor:	Pentium IV 1,6 GHz min.
	Cashe:	512 KB
	Floppy Disk:	3,5" 1,44 MB
	Hard Disk Drive:	40 GB at 7200rpm
	Standard Memory:	256 MB min
	Video Ram:	16 MBmin
	Optical device	CD or DVD
	Audio	Звучна картичка, слушалки и звучници
	Case:	Desktop ATX
	Monitor:	17", 85Hz at 1024 x 768 min
	Network card	Ethernet 10/100
	Mouse and mouse pad	Scrolling Mouse+Pad
	Keyboard:	Standard US keyboard
	Operating System	Windows 2000 PRO/ Windows XP PRO
II	Note Book brand name	14
	Processor:	Pentium 4, 1,4 GHz min.
	Cashe:	256 KB min
	Standard Memory:	256 MB min
	Hard Disk Drive:	20 GB min
	FDD:	3,5 " 1.44 MB
	Monitor:	14" TFT min
	Video Ram:	8 MB min
	Fax/modem:	56 Kbps
	Network card	Ethernet 10/100
	Optical device	DVD or CD
	Audio	16-bit stereo
	Pointing device	tuchpad+scrolling mouse+mouse pad
	Operating System	Windows 2000 PRO/ Windows XP PRO
III	Близначки систем за два корисника	10
	Buddy 680	Близначка картичка, PCI VGA adapter, software
	Monitor	17", 85 Hz at 1024 x 768 min
	Mouse	USB scrolling mouse+ mouse pad
	Keyboard	USB Standard US keyboard
IV	UPS	500 VA
V	CD Rewriter	24x16x40 min, internal
VI	INK Jet печатач - колор	A3, 1440 dpi min

1.4. Набавката е делива согласно потребите на купувачот по предмети на набавката од I до VI.

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

- квалитет

30 бода,

- цена

50 бода,

- начин и рок на плаќање 5 бода,
- постпродажни сервиси 5 бода,
- рок на испорака 5 бода,
- гарантен рок 5 бода.

1.6. Рокови:

- Рок за доставување на понудите 15 (петнаесет) дена од денот на објавување на барањето во јавно гласило (сметајќи го и денот на објавувањето);

- Рок на важност на понудата минимум 45 дена.

1.7. Право на учество имаат сите заинтересирани домашни правни лица кои се регистрирани за овој вид дејност.

2. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ

2.1. Единечна цена и вкупна цена на набавката (по предмети на набавката I, II, III, IV, V и VI). Во понудената цена треба да бидат содржани трошоците за испорака и монтажа, царината, данок на додадена вредност и други трошоци до крајниот корисник.

2.2. Понудената цена да биде изразена во денари.

2.3. Рок на испорака.

2.4. Начин и услови на плаќање.

2.5. Гарантен рок.

2.6. Постпродажни сервиси.

2.7. Овластување од производителот.

2.8. Рок на важност на понудата-минимум 45 дена.

2.9. Проспект за изгледот, техничките карактеристики и потекло на понудените компјутери и компјутерска опрема.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишана од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите треба да се доставуваат до Државниот завод за ревизија најдоцна до истекот на петнаесеттиот ден од денот на објавувањето во јавно гласило или по пошта на адреса Државен завод за ревизија ул. „Маршал Тито“ бр. 12/3, Палата Македонија, Скопје, со обврска да се обезбедат докази за датумот на пратката или со предавање на Комисијата на лице место, најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите.

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително треба да достават и придружна документација, согласно член 43 од Законот за јавни набавки и тоа:

- извод од судска регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од Централниот регистар,
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација (извод од судска евиденција),
- доказ од надлежниот орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција) и
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Документите од точка 3.2. да се достават во оригинал или фотокопија заверена од нотар, а документите од точка 3.2. алинеја 3, 4 и 5, не смеат да бидат постари од шест месеци.

3.3. Во прилог на придружната документација, согласно член 23 од Законот за јавни набавки задолжително да се достават следните документи:

1. Список на главни испораки на стоки или извршени услуги од овој вид во последните 3 (три) години со износите, датумите и примачите;

2. Мостри, опис или фотографии на производот што треба да се набави, чија автентичност треба да се потврди, доколку тоа ќе го побара набавувачот;

3. Сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на производот, со кој се потврдува сообразноста со дадените спецификации или стандарди за набавките;

4. Список на техничка опременост и на ангажирани лица за постпродажни сервиси на понудувачот.

3.4. Понудата се доставува во затворен коверт кој во себе содржи два затворени и запечатени коверти. Едни-

от, внатрешниот коверт ја содржи понудата и носи ознака „понуда“, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и ја носи ознаката „документација“.

3.5. На предната страна од ковертот на горниот лев агол да биде назначено „не отворај“ како и бројот на барањето, а во средината на ковертот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

3.6. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници од понудувачите (кои задолжително треба да поседуваат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање - член 29 од Законот за јавни набавки) ќе биде извршено на 18.10.2002 година, во 10 часот во просториите на Државниот завод за ревизија на ул. „Маршал Тито“ бр. 12/3 Палата Македонија, Скопје.

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

4.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на барањето, нема да бидат разгледувани.

4.2. Секој субјект може да учествува само со една понуда.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон: 126-311 лок. 107 и лок. 111.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки на Заводот за заштита на спомениците на културата на град Скопје достави

БАРАЊЕ БР. 15 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Набавувач е Заводот за заштита на спомениците на културата на град Скопје - ул. „Макарие Фрчковски“ бр. 8 - Скопје.

Предмет на набавката:

1. Набавка на бакарен лим со дебелина 0,55 мм, количина 1.500 кг.

Право на учество имаат сите правни и физички лица на Република Македонија.

Постапката ќе се спроведе во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02), член 45, 46 и 47.

ОПИС НА РАБОТИТЕ, КОЛИЧИНА И ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Бакарен лим со дебелина 0,55 мм.

Количина 1.500 кг.

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- името, адресата и седиштето на понудувачот;
- цената со сите давачки, потеклото и квалитетот на предметот на набавката;
- начинот и рокот на изведување на работите за предметот на набавката.

Понудата се доставува во оригинален примерок потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и нема да се земаат за разгледување.

Придружната документација се доставува согласно член 46 од Законот за јавни набавки:

- извод од регистрација на дејноста;
- документ за бонитет од Централниот регистар;
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност, забрана на вршење на дејност и
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Доказите предвидени во член 46 од Законот за јавни набавки, не смеат да бидат постари од шест месеци.

За набавката на бакарен лим со дебелина од 0,55 мм, количина 1.500 кг. во понудите треба да бидат разработени следните критериуми:

- цена на набавка	50 поена,
- рок на набавка	30 поена,
- начин на плаќање	20 поена.

НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Рокот за доставување на понудата е 10 дена од објавувањето.

Понудите се испраќаат согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

Понудувачите своите понуди треба да ги достават на адреса Завод за заштита на спомениците на културата на град Скопје, ул. "Макарие Фрчковски" бр. 8 - Скопје, со назнака за Комисија за јавни набавки.

Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени според пропозициите на ова барање, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во барањето, нема да се разгледуваат.

Понудите ќе бидат разгледани од страна на Комисијата за јавни набавки на Заводот за заштита на спомениците на културата на град Скопје, во Скопје и за извршениот избор понудувачите ќе бидат писмено известени.

Дополнителни информации понудувачите можат да добијат на телефон 163-812 кај Константин Димитровски, конзерватор.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во АД „Електростопанство на Македонија“ - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-126/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА МАСЛО ЗА ГРЕЕЊЕ ЕЛ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-126/2002 е АД „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е: масло за греење ЕЛ, наменет за подружниците на „Електростопанство на Македонија“, дадени во Прегледот на потреби.

Прегледот на потреби заинтересираните понудувачи може да го добијат во просториите на ЕСМ-Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9, IX кат, соба бр.7, секој работен ден од 8-9³⁰. Контакт телефон 02/149-158.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува предметот на набавка да го подели на два или повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи името на производителот.

2.3. Понудата треба да ја содржи единечната цена како и вкупната цена на набавката (со сите давачки согласно член 57 став 3 од Законот за јавни набавки ако набавката е од странство), на паритет ДДП краен корисник - Подружници на набавувачот, со сите давачки и со посебно исказан ДДВ на вкупната вредност на понудата, изразена во МКД. Понудувачот е слободен понудата да ја изрази и во странска валута. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува берзански курс.

2.4. Понудувачот мора да достави понуда за целокупниот обем на набавката.

2.5. Понудата треба да го содржи начинот и условите на плаќање.

2.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

2.7. Понудата треба да го содржи рокот на испорака, сметан од денот на поединечната нарачка.

2.8. Понудата треба да има рок на важност.

2.9. Понудите од странските понудувачи (документација која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

3.2. Странско правно или физичко лице, треба да достави ревизорски извештај од странска реформирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за вкупното работење на странскиот понудувач во последните три години.

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 26 од Законот за јавни набавки (за домашни понудувачи).

3.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност и тоа:

3.4.1. Понудувачот односно производителот треба да достави список на испораки на ваков вид стоки во последните 3 години (референтна листа).

3.4.2. Понудувачот треба да достави технички карактеристики (сертификат) за производите што ги нуди со кој го потврдува квалитетот и стандардот на производите.

3.4.3. Понудувачот треба да достави доказ за техничка опременост:

- специјализирани превозни средства за ваков вид производи,

- специјален складишен простор за држење поголеми количини од овие производи, а со цел континуирано и навремено снабдување на нарачателот.

3.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.6. Целокупната документација треба да биде оригинал или заверени копии верни на оригиналот.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки)

4.1. Цена	50 поени.
4.2. Начин и рок на плаќање	30 поени.
4.3. Рок на испорака	20 поени.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД „Електростопанство на Македонија“, Комисија за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 1000 Скопје.

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 23.10.2002, во 11 часот, во просториите на АД „Електростопанство на Македонија“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Единицата за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 39/33/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:

Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија, Скопје.

1.2. Предмет на набавката:

Изведба на проект "Атмосферска канализација и поплочување на дел од улицата "22 Октомври" - Радовиш". Работите се изведуваат во самиот центар на градот Радовиш.

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Обемот и квалитетот на работите е даден во лицитационите документи кои заинтересираните понудувачи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единицата за раководење со проектот, на адреса ул. "Петар Поп Арсов" бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 800 денари неповратни средства во готово.

Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања приложени во лицитационите документи, на соодветни места за пополнување.

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите назначени во лицитационите документи за реализација на проектот.

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единечни цени за секоја позиција од приложениот Предмер и вкупна вредност на работите (во денари) - без ДДВ.

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (прилог кон понудата)

4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот.

4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот на платниот промет или Централниот регистар, оригинал или копии заверено кај нотар.

4.3. Техничко-технолошки бонитет.

4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 месеци во оригинал или копии заверено кај нотар, како доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација.

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност (извод од судска евиденција, не постар од 6 месеци).

4.6. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара од шест месеци.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Цена	40 поени,
5.2. Ефикасност	20 поени,
5.3. Рок за изведување на работите	15 поени,
5.4. Техничка и кадровска опременост	10 поени,
5.5. Начин на плаќање	5 поени,
5.6. Референц листа	5 поени,
5.7. Опис на методологијата	5 поени.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството за понудувачите.

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лично на адреса на набавувачот: "Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија", ул. "Петар Поп Арсов" бр. 14А, 1000 Скопје.

6.3. Краен рок за прием на понудите е 10.10.2002 година, до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе пристигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат вратени на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се разгледуваат.

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени лица ќе се изврши на 10.10.2002 година во просториите на Единицата за раководење со проектот, на адреса наведена во точка 6.2. погоре, во 13:00 часот. Отворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набавки на Единицата за раководење со проектите.

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавно отворање.

7.4. Дополнителни информации понудувачите можат да добијат во просториите на Единицата за раководење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415.

Комисија за јавни набавки на

Единицата за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 40/34/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач

Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија, Скопје.

1.2. Предмет на набавката:

Изведба на проект "Поплочување на тротоарите на главните улици во Струга", што опфаќа поплочување на улиците "Димче Ковачески", "Маркс Енгелс" и дел од улицата "Ристо Крле", со вкупна површина за поплочување од приближно 8.900 м².

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Обемот и квалитетот на работите е даден во лицитационите документи кои заинтересираните понудувачи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единицата за раководење со проектот, на адреса: ул. "Петар Поп Арсов" бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 900,00 денари неповратни средства во готово.

Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања приложени во лицитационите документи, на соодветни места за пополнување.

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите назначени во лицитационите документи за реализација на проектот.

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единечни цени за секоја позиција од приложениот предмер и вкупна вредност на работите (во денари)-без ДДВ.

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (прилог кон понудата)

- 4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот.
- 4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот на платниот промет или Централниот регистар, оригинал или копие заверено кај нотар.
- 4.3. Техничко-технолошки бонитет.
- 4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 месеци во оригинал или копие заверено кај нотар, како доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација.
- 4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност (извод од судска евиденција, не постар од 6 месеци).
- 4.6. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара од 6 месеци.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 5.1. Цена | 40 поени; |
| 5.2. Ефикасност | 20 поени; |
| 5.3. Рок за изведување на работите | 15 поени; |
| 5.4. Техничка и кадровска опременост | 10 поени; |
| 5.5. Начин на плаќање | 5 поени; |
| 5.6. Референц листа | 5 поени; |
| 5.7. Опис на методологијата | 5 поени. |

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- 6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството за понудувачите.
- 6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лично на адреса на набавувачот: "Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија", ул. "Петар Поп Арсов" бр. 14А, 1000 Скопје.
- 6.3. Краен рок за прием на понудите е 16.10.2002 година, до 13,00 часот. Сите понуди кои што ќе пристигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат вратени на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

- 7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се разгледуваат.
- 7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени лица ќе се изврши на 16.10.2002 година во просториите на Единицата за раководење со проектот, на адреса наведена во точка 6.2. погоре, во 13,00 часот. Отворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набавки на Единицата за раководење со проектите.
- 7.3. Претставниците на понудувачите треба на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.
- 7.4. Дополнителни информации понудувачите можат да добијат во просториите на Единицата за раководење со проектот, секој работен ден од 09,00 до 14,30 часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415.

Комисија за јавни набавки

СООПШТЕНИЕ

Во врска со објавените Отворени повици бр. 16/3-64/215 и бр. 16/3-64/216 од 20.09.2002 година од Министерството за одбрана на Република Македонија, објавени во ("Службен весник на РМ" бр. 73 од 20.09.2002), ве известуваме дека јавното отворање на понудите ќе се одржи и тоа за:

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.

1. Отворен повик бр. 16/3-64/215 од 20.09.2002 година (подобрански систем), на ден 07.10.2002 година во 10,00 часот во просториите на Министерството за одбрана на РМ и

2. Отворениот повик бр. 16/3-64/216 од 20.09.2002 година (цистерна за млазно гориво ГМ-1, на моторно возило со капацитет од 20.000 литри), на ден 07.10.2002 година во 12,00 часот во просториите на Министерството за одбрана.

Министерство за одбрана

СОДРЖИНА

	Страница
1233. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Литванија..	1
1234. Уредба за критериумите и постапката за давање на подароци од средствата што ги користат органите на државната власт.....	1
1235. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за условите и начинот на користење на услугите што ги врши службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија.....	1
1236. Одлука за укинување на Одлуката донесена од Владата на Република Македонија бр. 23-3123/1 од 28.12.1998 година.....	2
1237. Одлука за репрограмирање на долговите по основ на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување.....	2
1238. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија на вежбовни активности во Франција.....	2
1239. Одлука за дополнување на Одлуката за определување на личностите и објектите што се заштитуваат.....	3
1240. Решение од Државниот завод за геодетски работи.....	3
Акти на Фондовите и заводите	
29. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во Електростопанство на Македонија, термоцентра на РЕК "Битола" и РЕК "Битола" - Рудник "Суводол" - Битола.....	3
30. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во АД "МАКСТИЛ" и АД "ТРОСКА" - Скопје.....	6
31. Одлука за основците на осигурување за пресметување и плаќање на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување на индивидуалните земјоделци за периодот јули-септември 2002 година.....	7
Агенција за евалуација на високото образование во Република Македонија	
32. Упатство за обезбедување и оценување на квалитетот на високообразовните установи и на академскиот кадар во Република Македонија.....	8